



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка № 82324. — Поштарина платена во тогашно.

Петок, 6 декември 1946
БЕЛГРАД
БРОЈ 98

Цена на овој број е 12 — дин. — Претплата
тата изнесуе 350.— дин. за полугодните
или 700.— дин. за цела 1946 година. —
Редакција: Бранкова бр. 20 — Телефон
Редакција 28-838, Администрација 22-618

677.

УКАЗ

На основа членот 74 точка 6 Уставот, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за национализација на приватните стопански претпријатија, кој што го донесе Сојузното Векје и Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во цел да се даде полн размав на остварувањето на општествено-економските начела на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија:

начелото на правилното искористување на сите постоечки стопански сили на земјата,

начелото на давање правец на стопанскиот живот и развиток од страна на државата преку општиот стопански план,

начелото за општо-народната сопственост на средствата на производството како главен потпирач на државата во развитокот на народното стопанство,

начелото за одбрана народот од експлоатација,

а за да би се заштитиле животните интереси на народот и подигнала благостајбата на работниот чород

НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ

донесе

ЗАКОН

за национализација на приватните стопански претпријатија

I.

Предмет и обем на национализацијата

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој закон се национализираат и прејдуат во државна сопственост сите приватни стопански претпријатија од општодржавно и републиканско значење во следните гранки на стопанството:

- 1) во рударството и екстрактивната индустрија;
- 2) во металургијата;
- 3) во индустријата на нафта и нејзините деривати (природни и вештачки);
- 4) во индустријата на природните гасови;
- 5) во индустријата на преработувањето на јаглен;
- 6) во индустријата на железничко-соопштителниот материјал;
- 7) во индустријата на машини и алат;

- 8) во бродоградбата;
- 9) во автомобилската индустрија;
- 10) во индустријата на поделеските алати и машини;
- 11) во метало-преработувачката индустрија;
- 12) во електро-индустријата;
- 13) во производството на електро-енергијата и пливите (електрични центри и плинари);
- 14) во воената и пиротехничката индустрија;
- 15) во големо-хемиската индустрија;
- 16) во електро-хемиската индустрија;
- 17) во индустријата на легури за метал;
- 18) во индустријата на хемиското преработување на дрво, во индустријата за кибрит, компримираните гасови, водената срча, чај, боја, лакови, туткал и желатин, сапун и глицерин, смола, восок, маст за чистење, апарети на мазива, како и во сета друга хемиска индустрија;
- 19) во графичката и штампарската индустрија;
- 20) во индустријата на дрвечача, целулоза, хартија и нивните преработувачки;
- 21) во индустријата на цемент, гипс, соча, керамика, порцулан, фајанс, азбест, ватростален материјал;
- 22) во индустријата на неметалните минерали и камен;
- 23) во индустријата на кожа, крзно и гума (природна и вештачка);
- 24) во индустријата на текстил (природни и вештачки);
- 25) во пиланската и другата индустрија за преработување дрво;
- 26) во индустријата на градежниот материјал;
- 27) во индустријата на шеќер, шпиритус, скроб, квасец и декстрин;
- 28) во индустријата и рафинеријата на билинните уља;
- 29) во ~~медничката индустрија~~ индустријата на тествени и преработувачката на брашно;
- 30) во индустријата за преработување месо, маст, риба, овоштира, зарзават и млеко;
- 31) во индустријата на минералните води (природни и вештачки), сода-вода и мраз;
- 32) во ~~останатата прехранбена индустрија~~;
- 33) во индустријата на тутун и алкалоид;
- 34) во пиварската индустрија, индустријата на алкохол и безалкохолните појалаци;
- 35) во индустријата на лекови, санитарскиот материјал и прибор, хемиско-фармацеутските и козметичките средства;
- 36) во граѓевинарството и во проектувањето;
- 37) во шумската индустрија;
- 38) во банкарството и осигурувањето;
- 39) во искористувањето на бањите и лексвитните води;
- 40) во трговијата на големо;
- 41) во сувземниот, воздушниот, поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај;
- 42) во транспортот.

Член 2

За претпријатија од општодржавно и републиканско значење во смисла на овој закон се сметаат оние претпријатија кои што до денот на влегуењето во сила на овој закон се прогласени како такви со укази на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, односно президиумот на народните скупштини на народните републики.

Член 3

Како едно претпријатие во смисла на овој закон се сметаат сите постројки, складишта, канцеларии, продавници, транспортни постројки на претпријатијата како и нивните филиали и огранци, ако работеле под заедничка фирма или под заедничка управа до 6 април 1941 година или на денот на влегуењето во сила на овој закон.

Член 4

Национализацијата на претпријатијата го обврзува сјот движен и недвижен имот, како и сите имотни права кои што му припаѓаат на претпријатието или му служат на неговата цел, како што се особено патенти, лиценци, дозволи за работа, службености, рударски права, урнеци, жигови, модели и на тоа слично.

Член 5

Национализираното претпријатие постануе со актот на национализацијата државно стопанско претпријатие во смисла на Основниот закон за државните стопански претпријатија и има со решењето на надлежната власт да се сообрази кон прописите на истиот закон. Така образуено државно стопанско претпријатие ги превзема на себе сите обврзи на национализираното приватно претпријатие до височината на неговата актива.

На државата односно на државното претпријатие не прејдват следните обврзи:

- 1) кои што настанале од работењето вон делокругот на самото претпријатие;
- 2) кои што настанале од работењето за време на војната или од работењето за непријателот;
- 3) кои што настанале од работи на недопуштена трговија и спекулација;
- 4) кои што биле срачунати на презадолжуење на претпријатието;
- 5) кои што произлегуат од договорите со наместениците и членовите на органите на претпријатието.

Член 6

Државата односно државното стопанско претпријатие може во срок од 6 месеци од денот на преземањето на национализираното претпријатие да ги раскине сите договори на договорните управи. Ако работите или испорачките кои што се извршени по раскинатите договори му користеле на претпријатието, државата ќе му даде накнада на содоговоработ.

Член 7

Кога се претпријатијата кои што снагјаат под удар на овој закон заедничка сопственост на државата и приватните правни или физички лица, тогаш се национализира и прејдуе во државна сопственост целокупниот удел на приватните правни односно на физичките лица во тие претпријатија.

II

Накнада

Член 8

На сопствениците на претпријатието национализирано по овој закон државата ќе им даде накнада за национализираниот имот.

Член 9

Накнадата се дава во вредност на чистата актива на национализираниот имот на претпријатието на денот на преземањето од страна на државата.

Ако национализираниот имот бил секвестриран или макар по кој основ под државна управа, неговата вредност се утврдуе на денот кога државата го зеде претпријатието под своја управа. Во овој случај на сопственикот ќе му се даде накнада за искористуење имотот на претпријатието од страна на државата за време додека бил под државна управа. Оваа накнада се дава во форма на законски камати на вредноста на национализираниот имот до височината на стварната добит која што државата ја имала од управувањето со тоа претпријатие.

Член 10

Накнадата се дава во државни обврзници кои што гласат на доносител.

За работењето со обврзниците и за нивната исплата се осниваат сојузни и републикански фондови за национализираниот имот како самостојни правни лица за чните обврзи гарантира државата.

Владата ФНРЈ со уредба донесуе поблиски прописи за управувањето со „Фондовите за национализираниот имот“, за средствата на овие фондови, за начинот и рокот на амортизацијата на обврзниците, за каматите и за употребата на обврзниците во промет, за редот на првенството за исплата поверителите како и за постапката за процена вредноста на национализираниот имот.

Член 11

Владата ФНРЈ може да одреди во поедини случаи исплатата на накнадата да се изврши во готови пари, во целост или делимично, одеднаш или во оброби.

Член 12

Ако национализираниот имот припаѓал на домашно друштво чијот имот бил поделен на акции или на удели, накнадата ќе им се даде непосредно на сопствениците на акциите или уделите сразмерно на нивното учество во друштвениот капитал до височината на активата.

Член 13

Исплатата на накнадата на сопствениците на национализираните претпријатија против кои што на денот на влегуењето во сила на овој закон не е довршена постапката за дела кои што повлечуваат казна конфискација на имотот, ќе се обустави до довршуењето на постапката.

Ако во случајот од претходниот став не биде изречена казна на конфискација, или во случај ако се порано изречената казна на конфискација со надлежен пат укине, на сопствениците ќе им се даде накнада по овој закон.

Ако е сопственикот на национализираното претпријатие осуден на одземање војната печалба, а оваа не е наплатена, ќе се наплати од накнадата.

Член 14

Нема да се даде накнада за национализиран имот кој што служи во социални, хумани, културни и слични цели.

III

Постапка

Член 15

Со денот на влегуењето во сила на овој закон национализираните претпријатија и нивниот имот привремено ќе ги превземаат од сегашните сопственици односно вливните управители министерствата на Владата ФНРЈ односно министерствата на властите на народните републики, непосредно или преку други органи кои што тие ги одредат.

Член 16

Министерствата односно од нив одредените органи ќе извршат при превземањето на претпријатието инвентарисање и примопредавачка на претпријатието и целокупниот негов и друг имот на кој што се однесуе национализацијата. По превземањето ќе му издадат на сопственикот односно на неговиот застапник потврда за извршената примопредавачка.

Овие министерства односно од нив одредени органи ќе обезбедат непрекинато и уредно работење на претпријатијата се додека управата не биде преодана на надлежните административно-оперативни раководачи во смисла на Основниот закон за државните стопански претпријатија.

Член 17

Ако досегашниот сопственик смета оти имотот кој што е национализиран не спаѓа под удар на овој закон, може во рок од 15 дена од денот на превземањето на неговиот имот од страна на органите од членот 15 на овој закон да уложи жалба за претпријатија од општодржавно значење на Владата ФНРЈ, а за претпријатија од републиканско значење на владата на народната република, чиите решења се конечни.

Член 18

На барање на надлежниот административно-оперативен раководач околинските судови и другите надлежни органи ќе извршат пренос на правото на сопственост како и другите права од пораниот сопственик на државата.

IV

Казнени одредби

Член 19

Кој изврши било каква работа во намера да ја осуети или отежи национализацијата по овој закон, а особено кој уништи, оштети, скрие, отуѓи, оптерети или макар на кој начин ја смали вредноста на национализираниот имот или кој му даде на државниот орган или службеник неточни или непотполни подаци за тој имот, ќе се казни по Законот за сузбивање недопуштена трговија, недопуштено шпекулација и стопанска саботажа односно по Законот за заштита општонародниот имот и имотот под управа на државата.

Член 20

Јавен службеник кој што не ја изврши својата должност пропишана со овој закон или со прописи кои што ќе бидат врз основа на него донесени, или постапил противно на неговите одредби и со тоа и нанесел штета на државата ќе се казни по Законот за заштита општонародниот имот и имотот под управа на државата.

V

Завршни одредби

Член 21

Основањето на нови приватни стопански претпријатија од границите на стопанството наброени во членот 1 на овој закон може да го дозволи само Владата ФНРЈ.

Владата ФНРЈ односно владата на народната република може под одредени услови национализираниот имот или неговиот дел да го даде на искористување на приватни правни и физички лица. Таа може со приватните правни или физички лица да оснува и заеднички претпријатија, внесуејќи го во нив национализираниот имот.

Член 22

Ништавни се сите правни работи заради кои што национализацијата би била осуетена или отежана, како и оние правни работи кои што биле на тоа срачунати. Се смета оти била срачуната на осуетување или отежување национализацијата и секоја правна работа која што го смалуе имотот, ако не се докаже противно.

Член 23

Се овластуе Владата ФНРЈ да со уредба пропише поблиски одредби и да издава напатствија за извршуењето на овој закон.

Член 24

Овој закон влегуе во сила кога ќе го усвои Народната скупштина ФНРЈ.

У. бр. 644

5 декември 1946 година
БелградПрезидиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република ЈугославијаСекретар,
Миле Перуничич, с. р.Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

678.

На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на трудот, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ИСПЛАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА РАБОТНИЦИТЕ, НАМЕШТЕНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ КОИ ШТО СЕ ПОВИКАНИ НА ОТСЛУЖУЕЊЕ РЕДОВНИОТ ВОЕН СРОК

Член 1

На работниците, намештениците и службениците кои што во истото претпријатие, надлештво, установа и организација односно кај истиот приватен работодавач непрекинато се запослени најмалку два месеца, ако бидат повикани на отслужуење на редовен воен срок ќе им исплати работодавачот редовни принадлежности (заработуачка, плата) и за наредните 30 дена, сметајќи од денот на престанокот на работата односно на разрешуењето од должноста, а спрема износот кој што го примиле за поминатите 30 дена.

За работниците, кои што работат во акорд, има да им се исплати нивната средна заработуачка која што ја имале последниот месец пред одењето на отслужување воената должност.

Член 2

Одредбите од претходниот член ќе се применуваат и на работниците, намештениците и службениците кои што се повикани на отслужување на редовен срок во текот на месец ноември 1946 година.

Член 3

Се овластуе Министерот на трудот ФНРЈ да, по согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ, издаде потребни напатствија за спроведување на оваа уредба.

Член 4

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на трудот,
Вицко Крстулович, с. р.

679.

На основа овластувањето во членот 70 Законот за служба во Југословенската армија од 20 јули 1946 година, а по предлог на Врховниот командант и Министерот на народната одбрана ФНРЈ, Владата ФНРЈ пропишуе

У Р Е Д Б А

ЗА СЛУЖБА НА ОФИЦЕРИТЕ, ГЕНЕРАЛИТЕ, АДМИРАЛИТЕ И ВОЕНИТЕ ЧИНОВНИЦИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА

ГЛАВА I

Командни и специални воени чинови

Член 1

Командниот кадар на Југословенската армија се произведува и унапредува во командни воени чинови, а воено-управниот во специални воени чинови.

Командните и специалните воени чинови за офицери, генерали и адмиралите се уведуваат со цел на уцврстувањето и ојакнувањето на видовите, родовите на војската и службата на Југословенската армија, во цел на што поправилно и порамномерно развивање и уздигање на командниот и воено-управниот кадар.

Член 2

Командните воени чинови за офицери, генерали и адмиралите на Југословенската армија се следни:

а) општи воени командни чинови:

1. генерал-мајор,
2. генерал-лајтнант,
3. генерал-пуковник,
4. генерал-на армија;

б) за Југословенското војно воздухопловство:

1. генерал-мајор на авиација,
2. генерал-лајтнант на авиација,
3. генерал-пуковник на авиација;

в) за артилерија:

1. генерал-мајор на артилерија,
2. генерал-лајтнант на артилерија,
3. генерал-пуковник на артилерија;

г) за тенковски и моторизирани единици:

1. генерал-мајор на тенковски единици,
2. генерал-лајтнант на тенковски единици;

д) за инжинерија:

1. генерал-мајор на инжинерија,
2. генерал-лајтнант на инжинерија;

гј) за врска:

1. генерал-мајор за врска,
2. генерал-лајтнант за врска;

е) за сите родови на сувоземната војска и војното воздухопловство:

1. заставник,
2. потпоручник,
3. поручник,
4. капетан,
5. мајор,
6. потпуковник,
7. пуковник;

ж) за Југословенската војна морнарица:

1. заставник,
2. поручник III ранг,
3. поручник II ранг,
4. поручник I ранг,
5. капетан III ранг,
6. капетан II ранг,
7. капетан I ранг,
8. контра-адмирал,
9. вице-адмирал,
10. адмирал.

Член 3

Специални воени чинови за офицери и генерали на воено-управниот кадар на Југословенската армија се следни:

а) за воено техничка служба:

1. заставник на техничка служба,
2. потпоручник на техничка служба,
3. поручник на техничка служба,
4. капетан на техничка служба,
5. мајор на техничка служба,
6. потпуковник на техничка служба,
7. пуковник на техничка служба,
8. генерал-мајор на техничка служба;

б) за авио-техничка служба:

1. заставник на авио-техничка служба,
2. потпоручник на авио-техничка служба,
3. поручник на авио-техничка служба,
4. капетан на авио-техничка служба,
5. мајор на авио-техничка служба,
6. потпуковник на авио-техничка служба,
7. пуковник на авио-техничка служба,
8. генерал-мајор на авио-техничка служба;

в) за артилериско-техничка служба:

1. заставник на арт. техничка служба,
2. потпоручник на арт. техничка служба,
3. поручник на арт. техничка служба,
4. капетан на арт. техничка служба,
5. мајор на арт. техничка служба,
6. потпуковник на арт. техничка служба,
7. пуковник на арт. техничка служба,
8. генерал-мајор на арт. техничка служба;

г) за инженерско-техничка служба:

1. заставник на инженерско-техничка служба,
2. потпоручник на инженерско-техничка служба,

3. поручник на инженерско-техничка служба,
4. капетан на инженерско-техничка служба,
5. мајор на инженерско-техничка служба,
6. потпуковник на инженерско-техничка служба,
7. пуковник на инженерско-техничка служба,
8. генерал-мајор на инженерско-техничка служба;

д) за морнаричко-техничка служба:

1. техничар заставник,
2. техничар поручник III ранг,
3. техничар поручник II ранг,
4. техничар поручник I ранг,
5. инжењер капетан III ранг,
6. инжењер капетан II ранг,
7. инжењер капетан I ранг;

гј) за воено-геодетска служба:

1. заставник на геодетска служба,
2. потпоручник на геодетска служба,
3. поручник на геодетска служба,
4. капетан на геодетска служба,
5. мајор на геодетска служба,
6. потпуковник на геодетска служба,
7. пуковник на геодетска служба,
8. генерал-мајор на геодетска служба;

е) за воено-економска служба:

1. заставник на економска служба,
2. потпоручник на економска служба,
3. поручник на економска служба,
4. капетан на економска служба,
5. мајор на економска служба,
6. потпуковник на економска служба,
7. пуковник на економска служба,
8. генерал-мајор на економска служба,
9. генерал-лајтнант на економска служба;

ж) за воено-санитетска служба:

1. заставник на санитетска служба,
2. потпоручник на санитетска служба,
3. поручник на санитетска служба,
4. капетан на санитетска служба,
5. мајор на санитетска служба,
6. потпуковник на санитетска служба,
7. пуковник на санитетска служба,
8. генерал-мајор на санитетска служба,
9. генерал-лајтнант на санитетска служба;

з) за воено-ветеринарска служба:

1. заставник на ветеринарска служба,
2. потпоручник на ветеринарска служба,
3. поручник на ветеринарска служба,
4. капетан на ветеринарска служба,
5. мајор на ветеринарска служба,
6. потпуковник на ветеринарска служба,
7. пуковник на ветеринарска служба,
8. генерал-мајор на ветеринарска служба;

и) за воено-правна служба:

1. заставник на правна служба,
2. потпоручник на правна служба,
3. поручник на правна служба,
4. капетан на правна служба,
5. мајор на правна служба,
6. потпуковник на правна служба,
7. пуковник на правна служба,
8. генерал-мајор на правна служба;

ј) за воено-административна служба:

1. заставник на административна служба,
2. потпоручник на административна служба,
3. поручник на административна служба,
4. капетан на административна служба,
5. мајор на административна служба,
6. потпуковник на административна служба,
7. пуковник на административна служба.

Член 4

Офицерите и генералите на морнаричката пешадија, брежната артилерија и службата во Југословенската војна морнарица имаат исти чинови како и соодветните редови и служби во сувоземната војска на Југословенската армија.

ГЛАВА II

Произведување и унапредување на активниот командни и военоуправни кадар

А. Произведување

Член 5

Во командни чин на активен заставник се произведуваат:

- 1) воени питомци кои што успешно ќе ги завршат воените училишта на виловите или родовите на војската, односно воено-политичките училишта. Исклучително поедини воени питомци може да бидат произведени во командни чин на потпоручник;
- 2) активни подофициери на командниот кадар кои што ги исполнуват одредените услови и го положат пропишаниот офицерски испит.

Член 6

Во специален чин на активен заставник се произведуваат:

- 1) воени питомци кои што со успех завршат воено училиште на поедини служби на Југословенската армија. Исклучително поедини воени питомци може да бидат произведени во специален чин на потпоручник;
- 2) активни подофициери кои што исполнуват одредените услови и положат пропишан офицерски испит.

Член 7

Активен подофицер може да биде произведен во чин на активен заставник, доколку освен условите наведени во членот 33 Законот за службата во Југословенската армија ги исполнуе уште и следните услови:

- а) да не е постар од 30 години, ако полага испит за командни чин на заставник односно 35 години за специален чин,
- б) да за последните 2 години има препорачливи службени оценки,
- в) да не е судски казнуен од кога се наволја во активна служба на Југословенската армија и да не се наволја под кривична истрага,
- г) да е физички способен за служба на активен офицер во својот род или служба, што се утврдуе со специален лекарски преглед,
- д) да положи офицерски испит за чин на активен заставник, кој што ќе биде пропишан за секој род и служба одделно.

Подофицер полага офицерски испит по правило при соодветното училиште.

Одобрение да подофицер може да полага офицерски испит, како и наредба за формирање на испитна комисија, издава Персоналната односно Политичката управа на Југословенската армија, по предлог на штабот на армијата, КНОЈ, командата на Југословенското војно ваздухопловство и Југословенската војна морнарица, командите на родовите на војската, инспекциите на Југословенската армија и Командата на позадината на Југословенската армија.

Член 8

Произведувањето во командни или специален воен чин се врши:

- а) на воените питомци-спрема тоа какво воено училиште свршиле;
- б) на подофициери-спрема тоа за кој род или служба положиле офицерски испит.

Б. Унапредување**Член 9**

Офицерите на командниот и воено-управниот кадар се унапредуваат постепено во наредни чинови, доколку ги исполнуваат потребните услови по истекот на следните години на службата во поедини чинови:

Реден број	Чин	Години на службата
1.	заставник	2
2.	потпоручник	3
3.	поручник	3
4.	капетан	4
5.	мајор	4
6.	потпуковник	5
7.	пуковник	6

Член 10

Општи услови за унапредување на офицерите од командниот и воено-управниот кадар се:

а) да имаат потребниот степен и да при последното оценување се предложени за унапредување во повисок нареден чин;

б) да во време кога стечуваат право на унапредување не се под кривична истрага.

Член 11

Одделни услови за унапредување на офицерите се:

а) офицери може да бидат унапредени во командни чин на мајор само во случај ако претходно успешно командува, односно за воено-политички раководачи, ако успешно раководеле со чета.

б) офицери на воено-управниот кадар може да бидат унапредени во чин на мајор и повеќе под услов да имаат факултетско образование или потребни стручни квалификации.

Член 12

Исклучително, во случај кога офицерот покажал извонредни успеси во работата или ако тоа го бараат особени потреби на службата со оглед на должноста на која што се наоѓа, Врховниот командант на оружените сили на Федеративна Народна Република Југославија има право на унапредување во повисок чин без оглед на постепеноста, годините на службата во дотогашниот чин и другите услови.

Член 13

Унапредувањето на офицери во повисок чин се врши врз основа на предлог на претпоставените штабови на бригадите и повисоките, односно командите на нив рамни и повисоките.

Доколку офицерот ги исполнува потребните услови спрема одредбите на оваа уредба, доставувањето предлогот за унапредување е обвезно.

Член 14

Преведувањето на офицерите, генералите и адмиралите од командни во специален чин и обратно, или од еден специален чин во друг се врши само по нарочна потреба на службата со наредба на Врховниот командант на оружените сили на Федеративна Народна Република Југославија.

Член 15

Офицери, генерали и адмирали на командниот кадар може да бидат привремено а најповеќе две години поставени на формациски должности на воено-управниот кадар, задржувајќи го својот командни чин.

После тоа се враќаат на командните должности или се преведуваат во специален чин еднаков или по-

висок од дотогашниот чин. Повисувањето на чинот во овие случаи може да биде само за еден степен.

Врховниот командант има право во случај на нарочни потреби да го задржи офицерот, генералот или адмиралот на воено-управната должност во командниот чин и на неодредено време.

Офицери генерали и адмирали на воено-управниот кадар доколку се поставуваат на формациски должности на командниот кадар може да бидат преведени во командни чин еднаков со нивниот специален чин, доколку по мислењето на комисијата за оценување одговараат на условите на командниот кадар.

ГЛАВА III**Школување, произведување и унапредување на резервните офицери, генерали и адмирали****А. Школување и произведување****Член 16**

Во чин на резервен офицер се произведуваат воени обвезници кои што успешно ќе ги завршат школите за резервните офицери, во кои што се на отслужување на својот кадровски срок.

Член 17

Во школа за резервни офицери се упатуваат воени обвезници кои што по своите морално-политички особини може да бидат резервни офицери на Југословенската армија, и тоа кога во трупата на отслужување воената обвеза проведат најмалку два месеца.

Изборот на воените обвезници за упатување во школа за резервни офицери го вршат, по предлог на штабовите на бригадите и дивизиите, штабовите на армиите, штабот на КНОЈ, командата на Југословенското воено воздухопловство и Југословенската војна морнарица, командите на родовите на војската, инспекцијата на Југословенската армија и Командата на позадината на Југословенската армија.

Член 18

На воените обвезници, кои што се спрема членот 17 на оваа уредба упатуваат во школа за резервни офицери, обвезниот срок на службата во сталниот кадар трае 18 месеци.

Член 19

Доколку воениот обвезник кој што е упатен во школа за резервни офицери не одговара на поставените услови, по предлог на Командата на школото, по решење на Персоналната односно Политичката управа на Југословенската армија, може да биде вратен во единица на отслужување својот кадровски срок.

Член 20

Во текот на обуката во школата за резервни офицери слушателите се произведуваат во подофицерски чинови, а на завршетокот полагаат испит.

Слушателите кои што успешно ќе го положат офицерскиот испит се упатуваат како постари водиници на практични вежби во единици, по истекот на кои се произведуваат во чин на резервен заставник, односно доколку сакаат да останат во активна служба во Југословенската армија, може да бидат по потреба произведени во чин на активен заставник.

Слушатели со свршено факултетско образование кои што положили офицерски испит и сакаат да останат во Југословенската армија во активна служба во својата струка се произведуваат во специален чин на поручник.

Оние кои што не ќе положат офицерски испит се упатуваат како подофицери во единици на дослужување двогодишна воена обвеза.

Б. Унапредуење**Член 21**

Резервни офицери на Југословенската армија се унапредуат во повисок нареден чин до кадеган заклучно, со тоа да срокот на службата во поедин чин им се продолжуе за две години повеќе од одредениот срок за активен кадар.

Повисоки резервни офицери, генерали и адмиралите се унапредуат по потреба без оглед на годините на службата во поедин чин.

Член 22

Унапредуењето се врши по предлог на командата на воениот округ, врз основа на оцената добиена по свршетокот на воените вежби, како и општото и военото образование.

Член 23

Резервен офицер може да биде преведен во активна служба, доколку исполнуе следни услови:

- а) да е физички способен за служба на активен офицер во својот ред или служба,
- б) да има повољни оценки од воените вежби,
- в) да има препорачливи карактеристики за морално-политичко владеење од народните власти,
- г) да не е судски казнуен и да не се навоѓа под кривична истрага.

Член 24

За преведуење резервни офицери, генерали и адмиралите од командни во специален чин и обратно, или од еден специален чин во друг, важат во сето одредбите пропишани за активни офицери.

Член 25

Резервен офицер губи звање во овие случаи:

- 1) кога физички постане неспособен за макар каква служба на резервен офицер, што се утврдуе со комисиски воено-лекарски преглед;
- 2) кога заради недостатоци на спрема и способност не е веќе во состојба успешно да ја врши должноста на резервен офицер;
- 3) кога со своето морално-политичко владеење го штети угледот на резервен офицер на Југословенската армија;
- 4) кога ќе прејде во странско државјанство.

Резервни офицери, разрешени од звањата под точка 2) и 3) на овој член, ќе се водат како воени обвезници, војници или подофицери од соодветниот вид, родот на војската или службата на Југословенската армија.

ГЛАВА IV**Воени чиновници****Член 26**

Воени чиновници на служба во Југословенската армија можат да постанат лица кои што ја регулираат својата воена обвеза ако имаат потребни школски и специални квалификации за вошење одредени должности во Југословенската армија.

Жени можат да бидат такугјере воени чиновници.

Член 27

Должностите и припадностите на воените чиновници се одредени со формацијата на Југословенската армија.

Воени чиновници можат да бидат поставени на поедини должности предвидени со формацијата, за воено-управниот кадар.

Член 28

Воени чиновници се произведуат во рангови на поедини служби со наредба на Министерот на народната одбрана врз основа:

- а) на општо и специално образование;
- б) на формацииска должност на која што се поставени;
- в) на годините на служба во Југословенската армија.

Воени чиновници се делат на повисоки воени чиновници I, II и III ранг и на пониски воени чиновници IV, V, VI и VII ранг.

Член 29

Воени чиновници може да бидат унапредени во повисок нареден ранг, по предлог на претпоставените старешини, по истекот на три години на служба во поедин ранг на понизок воен чиновник, односно четири години во ранг на повисок воен чиновник.

Во ранг на повисок воен чиновник може да бидат унапредени само лица со факултетско образование. Едино во исклучителни случаи може да се унапредат во ранг на повисок воен чиновник лице со средно, општо или специално воено образование.

Член 30

Воени чиновници носат воена униформа со ознаки на разликуење спрема одредбите за облеклото во Југословенската армија.

Член 31

На воени чиновници се однесуат постоеќите законски одредби за офицери за годините на службата, оценуењето, преведуењето во резерва, пензионисање то, симнуењето од евиденција и губењето на звање.

Воени чиновници подлежат на дисциплинска одговорност, но самите немаат право дисциплински да казнуат.

ГЛАВА V**Регулирање на положбите на офицерите, генералите, адмиралите и воените чиновници****Член 32**

На сите активни офицери, генерали, адмиралите и воени чиновници на Југословенската армија положбата мора да им биде регулирана со наредба на Врховниот командант на оружените сили на Федеративна Народна Република Југославија или од него овластени органи.

Член 33

На офицери, генерали, адмиралите и воени чиновници се регулира положбата со оглед на нивните военички и стручни квалификации, чин и службена карактеристика.

Член 34

Поставуењата и сите промени на положбата на офицери, генерали, адмиралите и воени чиновници ги подготвуе и спроведуе Персоналната односно Политичката управа на Југословенската армија односно од Врховниот командант овластени штабови и команди по правило по предлог на непосредно потчинети штабови и установи, а во Министерството на народната одбрана по предлог на Начелникот на Генералштабот на Југословенската армија. Помошникот на Министерот на народната одбрана, командите на родовите на војската на Југословенската армија, инспекциите на Југословенската армија, Командантот на позадината на Југословенската армија, начелниците на управи и одделења на Министерството на народната одбрана.

Поставуењата односно промените на положбата може да ги вршат, во границите од својата надлежност за тоа овластените органи, исклучително и без предлог на надлежните штабови и команди, кога год тоа интересите на службата го бараат.

Предлози за сите промени на положбата редовно се доставуваат со образложение преку надлежните персонални органи за командниот и военно-управниот кадар односно преку политичките органи за военно-политичкиот кадар.

Член 35

Врховниот командант на оружените сили на Федеративна Народна Република Југославија има право да ја поништи секоја наредба за регулирање на положбата која што би ја донел макар кој од него звастен орган, ако е неправилна или не одговара на потребите и интересите на Армијата.

Врховниот командант може ова право да го преземе на Начелникот на Персоналната односно Политичката управа на Југословенската армија.

Член 36

Поставуења на офицери, генерали, адмиралите и воени чиновници може да се вршат само на оние должности кои што се одредени со формацијата на Југословенската армија.

Член 37

Офицерите, генералите, адмиралите и воените чиновници се поставуваат на должности во род и службата на која што и припаѓаат.

Член 38

Офицерите, генералите и адмиралите на еден род од војската или службата не можат да се поставуваат на должности во други родови или служби, ако такво поставуење има за последина промена на нивниот род во војската или службата.

Поставуење офицери, генерали и адмиралите од еден род на војската или службата во друг род на војската или службата се допушта единствено во случаи:

- а) на преквалификација на офицери после завршено соодветно школуење,
 - б) заради ограничена способност на офицер, и
 - в) по особена потреба на служба, кога се работи за поарно искористуење на нивните способности.
- Ограничена способност се докажуе со полноважно уверење од надлежната военно-лекарска комисија.

Член 39

Поставуења на офицери, генерали и адмиралите од еден род на војската или службата во друг род на војската или службата во предвидените случаи во чл. 38 ги врши со своја наредба единствено Врховниот командант на оружените сили на Федеративна Народна Република Југославија односно Начелникот на Персоналната и Политичката управа на Југословенската армија во границите на својата надлежност по предлог на штабовите на армиите и на ним рамни команди и установи.

Член 40

Офицерите, генералите, адмиралите и воените чиновници се поставуваат на повисока должност ако се способни за вршење повисока должност и ако имаат упразнети формацијски места, и тоа по правило на образложен предлог од штабовите и командите.

Член 41

Офицерите, генералите, адмиралите и воените чиновници може да се поставуваат на пониска должност од онаа која што ја вршеле во случај на смалуење формацијата, или кога ќе се покажат неспособни за вршење на дотогашната должност, по правило на образложен предлог од штабовите и командите.

Член 42

Офицерите, генералите, адмиралите и воените чиновници во активна служба може да билат во следниј положби:

- а) поставени на должност,
- б) вршители на должност,
- в) на школуење,
- г) на болуење,
- д) ставени на расположење,
- гј) оддалечени од должност.

Поставуења од една единица или установа во друга, без оглед да ли на иста должност или во друга, се смета како ново поставуење.

Член 43

Офицерите, генералите, адмиралите и воените чиновници се поставуваат како вршители на должности на упразнети формацијски положби или привремено упразнети на место лица кои што се упатени на школуење, болуење, или отсатни од должност — од два месеца до една година — од било кој разлог.

Член 44

Вршителите на должност можат во таа положба да останат најдолго една година од денот на излазањето наредбата (решењето) после кој срок има да се постават на сегашната должност, на должност која што порано ја вршеле или макар на која должност која што им одговара.

Член 45

На привремено упразнети места до два месеца штабот на бригадата и нему рамни и повисоки штабови и команди имаат право со своја наредба, во согласност со повисоките штабови (команди, органи) да одредуваат застапници на место отсатните лица.

Член 46

Наредбата за упатуење на школуење ја донесуе Врховниот командант на оружените сили на Федеративна Народна Република Југославија или Начелникот на Персоналната односно Политичката управа на Југословенската армија во границите на својата надлежност, а врз основа на службената карактеристика, резултатите на оценуењата и по предлог на штабовите и командите.

Член 47

Офицерите, генералите, адмиралите и воените чиновници се ставаат на расположење единствено во случај кога треба да чекаат на ново регулирање на положбата.

Право да разреши од должност и да стави на расположење офицер, генерал, адмирал и воен чиновник има единствено Врховниот командант, односно Начелникот на Персоналната и Политичката управа на Југословенската армија во границите на својата надлежност.

Член 48

Во случај кога офицери, генерали, адмиралите и воени чиновници се лишени од слобода или заради кривично дело се ставени под оптужба имаат да се оддалечат од должноста со наредба на оној орган кој што ги поставил.

Регулирањето на нивната положба има да се изврши по завршетокот на судската постапка а во врска со неа.

Член 49

Офицерите, генералите, адмиралите и воените чиновници додека се на лекуење или болуење не можат да се преведат во резерва ниту да се пензионисат, освен во случај ако на болуење или лекуење проведат 18 месеци во текот од две години.

Член 50

Регулирањето на положбата на офицери, генерали и адмиралите се врши со писмена „наредба“, а на воените чиновници со „решење“ од надлежните органи.

Наредбите (решењата) се документи од постојана вредност и се пишуваат во форма која што ја пропишува Персоналната односно Политичката управа на Југословенската армија.

Член 51

Во поглед на регулирањето положбата и другите персонални прашања во надлежноста на Персоналната управа на Југословенската армија погледна на командни и воено-управни кадар на Југословенската армија, со исклучение воено-политичкиот кадар, кадриот во клубовите и домовите на армиите и другиот кадар кој што се навогја под раководство на воено-политичките органи, за кои што е надлежна Политичката управа на Југословенската армија.

ГЛАВА VI

Женидба на офицери, генерали и адмиралите на Југословенската армија

Член 52

Офицерите, генералите и адмиралите на Југословенската армија при влегувањето во брак треба строго да водат сметка за морално-политичката состојба на лицето со кое што влегуваат во брак, како и за неговата фамилија.

Член 53

Офицерите во чин на заставник и потпоручник се обврзани да поднесат молба за одобрување женидбата. Сите други офицери, генерали и адмиралите се должни пред склопувањето на бракот да ги известат за тоа своите претпоставени старешини.

Член 54

Молбите за одобрување женидба, како и извештаите на офицери, генерали и адмиралите се поднесуваат на својот првонапредставен штаб, кој што со своето мислење ги доставува со надлежен пат на штабот на армијата односно на Политичката управа на Југословенската армија.

Член 55

Решење за молбите за одобрување женидба на сите офицери од непосредно потчинетите единици, команди и установи — донесува штабот на армија и КНОЈ, Команда на Југословенското војно воздухопловство и Југословенската војна морнарица, а за другите офицери, генерали и адмиралите Начелникот на Политичката управа на Југословенската армија.

Политичката управа на Југословенската армија ќе ја регулира подробно со своето напатствие постапката околу поднесување молби и донесување решења за женидба.

ГЛАВА VII

Предни и завршни одредби

Член 56

Активните офицери и генерали кои што се навогјаат на должност во воено-управниот кадар ќе се преведат во специални чиновници на соодветна служба за која што имаат потребна спрема.

Исто така ќе се преведат во специални чиновници на соодветна служба оние резервни офицери и генерали кои што пред демобилизацијата биле на должност во воено-управниот кадар, како и оние кои што имаат потребни стручни квалификации за поедини служби

Член 57

Воено-политичките раководачи кои што по Уредбата за звањата на политкомесари добиле ранг на офицер или генерал, ќе се преведат во командни чин еднаков на нивниот ранг или повисок, ако тоа потребите бараат.

Доколку се преведуваат во ист чин како што имаат ранг, тогаш времето потребно за унапредување во повисок нареден чин им се смета од денот кога го добиле рангот по Уредбата за звањата на политкомесарите.

Член 58

Сите оние лица кои што се поставени на формационски положби во офицерски командни и воено-управни кадар, а до сега од било кои разлози уште не се произведени во офицерски чин, ако ја регулирале својата воена обвеза во Југословенската армија — ќе се произведат по одредбите на оваа уредба во соодветен командни или специален чин.

Член 59

Одредбите на членот 7 оваа уредба во поглед годините на староста на подофицери кои што сакаат да полагаат офицерски испит не се однесуваат на подофицери кои што се навогјаат во армијата во време кога влегува во сила Уредбата. Тие можат да полагаат испит за командни или специален чин на заставник без оглед на годините на староста.

Член 60

Демобилизираните раководачи кои што во Народноослободителната војска и Партизанските одреди на Југославија или во Југословенската армија биле на взени или воено-политички офицерски должности, а пред демобилизацијата не им е регулиран чинот, доколку исполнуваат потребни услови, ќе се произведат во чин на резервен офицер спрема одредбите на оваа уредба.

Член 61

На офицерите и генералите од бившата југословенска војска превземени во активна или резервна служба на Југословенската армија, кои што биле во заробјеништво, а на кои што, спрема членот 67 Законот за служба во Југословенската армија, се признава тоа време во поглед на задобивање повисок чин, ќе им се регулира чинот по одредбите на оваа уредба.

На офицерите кои што во бившата југословенска војска имале чин на потпоручник, поручник, капетан II класа и капетан I класа потребно време за унапредување во повисок чин им се смета како на заставник, потпоручник, поручник и на капетан од Југословенската армија.

Унапредување во следен чин на оние, кои што во Југословенската армија се унапредени пред пропишувањето на оваа уредба, ќе се изврши на тој начин што нивните години на служба во офицерските чинови во бившата југословенска војска заедно со времето поминато во заробјеништво ќе се израмнат со вкупниот број на години потребни за унапредување во нареден чин спрема одредбите на оваа уредба.

Член 62

Воените чиновници кои што досега биле поставени во чиновнички групи, ќе се произведат на предлог од претпоставените старешини во соодветни рангови на поедини служби спрема одредбите на оваа уредба.

Член 63

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат сите одредби кои што се во противност со неа

Член 64

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

15 ноември 1946 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
Врховен командант на оружените сили и
Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

680.

На основа чл. 26 и 4) Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија од 1 јули 1946 година, во согласност со Министерот на надворешните работи ФНРЈ пропншуам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЈАНСТВО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во смисла чл. 1 ст. 2 Законот за државјанство се смета за државјанин ФНРЈ секој државјанин на народна република. Заради тоа нема да се води одделна евиденција на државјаните ФНРЈ, туку евиденцијата за државјаните на народна република ќе биде истовремено и евиденција за државјаните на ФНРЈ. Упис во книга на државјаните на народна република истовремено е доказ за државјанството ФНРЈ.

Член 2

Евиденцијата на државјаните на народна република (на државјаните ФНРЈ) се води кај месните и градските (реонските) народни одбори. Евиденцијата на државјаните ја води државниот матичар за истото подрачје за кое што ги води и државните матични книги. Тој е должен редовно да ги врши сите уписи и да ги забележуе сите промени, како и да издава изводи од книгата на државјаните.

Евиденцијата на државјаните ФНРЈ кои што пребиваат во иностранство ја водат и териториално надлежните претставништва на Федеративна Народна Република Југославија

Член 3

За подрачјето на секој местен и градски (реонски) народен одбор се води книга на државјаните на Народната Република која што ги има овие рубрики: 1) реден број; 2) фамилијарно, татково и родено име; 3) место, околија и округ на раѓањето; 4) ден, месец и година на раѓањето; 5) дата на уписот во оваа книга; 6) основ на уписот во оваа книга; 7) дата на бришењето од оваа книга; 8) основ на бришењето од оваа книга, и 9) забелешки.

Книгата на државјаните се води еднообразно во цела Федеративна Народна Република Југославија по формуларот кој што е составен дел на овој правилник. Големината на формуларот и размерата на рубриците и просторот за запишување ќе се сообразат кон формуларот, кој што Министерството на внатрешните работи ФНРЈ ќе го достави до министерствата на внатрешните работи на народните републики.

На првата непагинирана насловна страна има да биде отштампано: Книга на државјаните на Народната Република на месниот (градскиот, реонскиот) народен одбор Книгата на др-

жавјаните мора да биде поврзана во тврди корици, пагинирана и на крајот потврдена со заверка од надлежниот повисок народен одбор.

Член 4

За целото подрачје на месниот (градскиот, реонскиот) народен одбор се води една книга на државјаните.

Книгите на државјаните што се водат кај еден народен одбор за неговото подрачје и за подрачјето на поблиските месни народни одбори ќе се водат одделно за подрачјето на секој народен одбор.

Член 5

Уписите во книгата на државјаните на народна република се вршат по ред на пријава и секое запишано лице добива свој реден број, кој што се запишуе во рубриката 1). Редните броеви почнуваат со бројот 1 и течат непрекинато од година до година, како и од една свеска во друга ако уписите се вршат во повеќе свески.

Во рубриката 2) се запишуе фамилијарно, татково и родено име на запишаното лице. Кај жените кои што носат фамилијарно име на мажот треба да се запише и нејзиното девојачко (пред мажењето) фамилијарно име и името на нејзиниот татко.

Во рубриката 3) прво се запишуе место, а потоа околија и округ дека што односното лице е родено, а во рубриката 4) ден, месец и година на неговото раѓање.

Во рубриката 5) се запишуе ден, месец и година кога е извршен уписот во книгата на државјаните на односното лице.

Во рубриката 6) се запишуе ден, месец и година, како и број на службениот акт, врз основа на кој што е извршен уписот, односно подаци врз основа на кои е извршен уписот (решењето за добивање државјанство, извод од книгата на родените и венчањите, коризата домовница, подаци од книгата на завичајниците — членовите на општината — општинската припадност — кај првиот упис во книгата на државјаните и другите службени акти, врз основа на кои што се врши уписот во книгата на државјаните).

Во рубриката 7) се запишуе ден, месец и година кога некое лице е бришано од книгата. Како дата на бришењето се става ден, месец и годината на службениот акт врз основа на кој што е вршено бришењето, односно денот кога настанил фактот заради кој што бришењето се врши (на пр.: смрт), а не денот кога самиот упис матичарот го извршил.

Во рубриката 8) се запишуе ден, месец и година и број на службениот акт односно фактот, врз основа на кој што е извршено бришењето (на пр.: смрт). Бришењето освен тоа ќе се изврши и со прецртување на односното име, но така да тоа секојпат може да се прочита.

Во рубриката 9) се запишуваат сите други приклучешки, за кои што нема предвидени рубрики, а кои што се важни во односот на државјанството на запишаното лице.

Член 6

Во книгата на државјаните на народна република ќе се запишат, при првото нејзино установање, сите граѓани кои што имаат пребивалиште на подрачјето на народниот одбор за кој што книгата на државјаните се води ако се државјани на таа народна република (чл. 37 Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија во врска со Обвезното толкување ставот 1 на тој член од 5 ноември 1946 година). Државјаните кои што имаат пребивалиште надвор од народната република чии се државјани, се запишуваат во книгата на државјаните на народниот одбор кај што имале по-

следно пребивалиште во народна република чие државјанство имаат по одредбите чл. 37 Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија и Обвезното толкување ставот 1 на тој член од 5 ноември 1946 година.

Член 7

Во понатамошно водење книгата на државјаните новородените се запишуат по редот на пријава во онаа книга на државјаните кај што им се запишани родителите.

Децата од родители со различно државјанство на народните републики, кои што добиваат државјанство на народна република по согласност на родителите, се запишуат во онаа книга на државјаните во која што е запишан родителот по кој што добиваат државјанство на народна република. Ако родителите не се согласиле за државјанството на народна република на детето, тоа се запишуе во книгата на државјаните од народниот одбор на чие подрачје родителите имаат заедничко пребивалиште во време на неговото раѓање, а ако такво место нема, во книгата на државјаните од она место, по кое што добиваат државјанство на народна република во смисла чл. 5 Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија. Ако ни по тоа не може да се одреди дека ќе се изврши упис, ќе реши министерот на внатрешните работи на народна република во која книга на државјаните ќе биде запишано детето.

Дете од непознати родители, родено или најдено на подрачјето од Федеративна Народна Република Југославија се запишуе во книгата на државјаните на народен одбор на чие подрачје е родено или најдено. Дете од родители без државјанство или од непознато државјанство се запишуе во книгата на државјаните на народен одбор на чие подрачје е родено.

Природен државјанин се запишуе во книгата на државјаните на народен одбор на чие подрачје постојано живее во време на добивање државјанство на народна република. Природениот државјанин кој што во време на стечување државјанство на народна република не е настанет на подрачје на народна република, чието државјанство го задобива, ќе одреди во изјавата при полагањето на клетва едно од местата на пораното живеење во односната република кај што ќе биде запишан во книгата на државјаните.

Член 8

Евиденцијата за природените државјани кои што со исклучителен пат го задобиле државјанството ФНРЈ без државјанство на народна република се води во Министерството на внатрешните работи ФНРЈ. Кога ваков државјанин добива државјанство на народна република, се брише од оваа евиденција со назнака и забелешка кое државјанство на народна република го добил и во книгата на кој народен одбор е запишан.

Член 9

Државјанин кој што ќе го промени местото на пребивање во границите на народна република на која што припаѓа може да бара да се испише од пораната книга на државјаните и да се запише во книгата на местото на новото пребивалиште. По какви молби месниот односно градскиот народен одбор на новото пребивалиште ќе изврши упис во книгата на државјаните која што ја води за своето подрачје и за уписот е должен да го извести народниот одбор на местото во кое што мзлителот дотогај бил запишан во книгата на државјаните. Тадури по приемот на ваков извештај државјанинот може да биде бришан од книгата на државјаните во која што дотогај бил запишан.

Инаку, од книгата на државјаните може да бидат бришани само оние лица кои што добиле државјанство во друга народна република, или изгубиле државјанство ФНРЈ, или умреле.

Член 10

Со книгата на државјаните се води азбучен (абecedен) регистер на сите државјани што се во неа запишани. Азбучниот регистер се води по почетните букви на фамилијарно име. Во поголемите места овој регистер може да се води по систем на картотека. Со името на секое лице во регистерот се става бројот на страната од книгата на државјаните на која што односното лице е запишано, како и редниот број под кој што е запишано.

Член 11

Претставништвата на Федеративна Народна Република Југославија во иностранство водат евиденција на државјаните ФНРЈ во книгата на државјаните на ист начин, на кој што таа се води во татковината. Покрај тоа тие во рубриката 9) ќе прибележуат секоја пријава за евидентирање која што се поднесе во смисла чл. 15 Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија.

За секој упис, како и за секоја прибелешка, претставништвата се должни да го известат по надлежен пат министерството на внатрешните работи од народната република чиј е државјанин односното лице.

Ако односното лице не е запишано во книгата на државјаните во татковината, министерството на внатрешните работи на народна република ќе одреди аналогно со одредбите на овој правилник во која книга тоа ќе се запише. Пријавите за евидентирање во иностранство ќе се прибележат покрај името на односното лице во книгата на државјаните која што се води во татковината и тоа во рубриката 9).

Член 12

Сите уписи во книгата на државјаните се вршат по званична должност и без наплата на такси.

Првиот упис ќе се изврши врз основа на пријавите на постојаните жители од подрачјето на народен одбор за кои што се води книга на државјаните и на досегашните книги на завичајниците (членовите на општина — општинските припадници), како и на другите докази. Пријавата се должни да ја поднесат сите полнолетни жители. За малолетното лице пријавата се должни да ја поднесат родителите односно старателот. За членовите на заедничко куќанство пријавата ја поднесуе старешина на заедничкото куќанство. Поднесените пријави ги проверуе народниот одбор и врз основа на нив и на лично познавање решава за уписот.

Лица, кои што пребиваат надвор од подрачјето на народниот одбор дека што има да бидат запишани во книгата на државјаните, пријавата за упис ја поднесуат на народниот одбор надлежен за упис. Тие пријавата можат да ја поднесат и преку народниот одбор на чие подрачје имаат пребивалиште, во кој случај народниот одбор е должен да ја испрати пријавата на народниот одбор надлежен за упис.

Член 13

Ако е спорно да ли некое лице има да се внесе во книгата на државјаните на еден народен одбор, предметот ќе се упати со предлогот и изјавата од странката на решење до окружниот народен одбор. Ако окружниот народен одбор изјде да е спорно грашањето на државјанството ФНРЈ или на народна република, или сам не може да донесе решење, ќе го упати предметот на решење до министерството на внатрешните работи на народна република.

Член 14

Државниот матичар е должен да го извести надлежниот народен одбор за сите случаи на раѓање и смрт што ги запишуе во матичните книги, ако односното лице не треба да се свидетства во книгата на државјаните која што тој ја води.

Член 15

Книгата на државјаните на народна република ќе се устрои најдоцна до 31 декември 1947 година. Срокој кога ќе се изврши првиот упис ќе го одреди министерот на внатрешните работи на народната република. Тој ќе пропише и поблиски одредби за водење евиденција на државјаните.

Набавката на кни и на државјаните и други формулари за водење евиденција на државјаните паѓа на терет на буџетот од министерството на внатрешните работи на народна република.

Член 16

Сведоцбата за државјанство ја издава околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор на чие подрачје молителот е запишан или би имал да биде запишан во книгата на државјаните. Сведоцбата се издава врз основа на потврда од месниот народен одбор да е молителот запишан во книгата на државјаните и во недостаток на таква потврда врз основа на други исправи со кои што несомнено се утврдува државјанството на молителот.

Член 17

Сведоцбата за државјанство се издава врз основа на писмена молба. Молбата може да се поднесе и усмено на записник. Таа може да се предаде на народен одбор надлежен за издавање сведоцба за државјанство или преку местен (градски) народен одбор на чие подрачје молителот пребива, или преку народен одбор кај кого се води книгата на државјаните во која што молителот е запишан. Ако молбата е предадена на местен народен одбор кај кого молителот е запишан во книгата на државјаните тој е должен при нејзиното спроведување до околинскиот народен одбор едновремено да потврди да е молителот запишан во книгата на државјаните. Ако молбата е предадена непосредно на народен одбор надлежен за издавање сведоцба за државјанство, тој сам е должен да прибави потврда за уписот на молителот во книгата на државјаните од надлежниот народен одбор.

Во молбата мора да се наведат следни подаци: место и време на раѓањето, подаци за родителите, државјанство на народна република, дека е уведен во книгата на државјаните, бивша завичајност додека не се уведе во книгата на државјаните и сегашно место на пребивање (точна адреса).

Додека не се устрои книга на државјаните со молбата можат да се поднесат исправи врз основа на кои може да се утврди државјанството на молителот, како на пр: извод од матицата на родените, исправа за идентитетот, стара сведоцба за државјанство, дџамница, стар пасош и др. Во недостаток на пишани исправи молителот може со веродостојни сведоци да ги докаже фактите врз основа на кои може да се установа државјанството. Усмената постапка и преслушувањето на сведоци го спроведува околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор, надлежен за издавање сведоцба за државјанството.

Член 18

Сведоцба за државјанството може да се издаде ако во постапката несомнено се утврдува да е молителот државјанин на Федеративна Народна Република Југославија.

Ако молителовото државјанство (ФНРЈ или на народна република) е спорно, околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор молбата ќе ја достави по надлежен пат на решење до министерството на внатрешните работи на народна република.

Член 19

Сведоцба за државјанството се издава на монополисан бланкет, по образецот кој што е составен дел на овој правилник.

Министерството на внатрешните работи на народна република доставува потребен број бланкети на околинските, градските односно реонските народни одбори.

Во бланкетот на сведоцбата за државјанството се исцитуваат сите подаци читко и без ирџи. Препретувања не смеат да се вршат. На одредено место се прицврстува фотографијата на молителот и се заверава со округли печат од надлештвото, така да една половина од печатот ја заваќа фотографијата а втората бланкетот.

Таксена марка се лепи на место кое што е на бланкетот за тоа одредено.

Член 20

Сведоцбата за државјанството важи две години од денот на нејзиното издавање. Државниот орган кој што ја издава сведоцбата може да ја продолжи за натамошни две години, кога претходно стварта ќе ја провери.

Член 21

Државјанството ФНРЈ се докажува во иностранство со оригинална сведоцба за државјанството. Во Федеративна Народна Република Југославија се докажува државјанството ФНРЈ на овој начин кога тоа одделни законски прописи одредуваат.

Член 22

Со потеклото децата добиваат државјанство на Федеративна Народна Република Југославија (чл. 4 и 6 Законот за државјанството на Федеративна Народна Република Југославија) со денот на раѓањето.

Одредбите од точката 2, 3 и 4 членот 4 Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија не се однесуваат на деца родени пред 28 август 1945 година. Нивното државјанство се проценува спрема прописите од чл. 35 Законот.

Член 23

Во смисла точката 2 чл. 4 Законот за државјанството на Федеративна Народна Република Југославија под органи на Федеративна Народна Република Југославија, надлежни по Основниот закон за бракот, се сметаат за време до 9 мај 1946 година и органите на верските заедници.

Член 24

Ако дополнително се утврди материнството на државјанка ФНРЈ, а татко на малолетно дете е тугј државјанин, државјанството на малолетното дете се одредува спрема одредбите од чл. 4 ст. 2 Законот како и во случај на дополнително утврдување очинството на државјанин ФНРЈ ако мајката на малолетното дете е тугја државјанка.

Член 25

За постоење согласност за државјанство на народна република на дете (чл. 5 Законот) достаточна е матичаревата констатација во матичната книга на родените, сти родителите пред него го одредиле на детето државјанството на народна република. Матичарот е должен да бара од родителите таква изјава. Ако родителите пред матичарот не даде изјава за државјанството на народна република на детето можат да ја дадат дополнително писмено или во записник пред околинскиот народен одбор. Околинскиот народен одбор е должен еден примерок на заверената изјава да достави на матичарот надлежен за внесување приклучка за државјанството на народна република на односното дете.

За случај да е детето родено во иностранство претставништвото на Федеративна Народна Република Југославија е должно да ги упозори родителите да му ја достават својата согласност.

Член 26

Под израз „стварно најповекје врзани“ од чл. 5 Законот се разбира најдолго пребивање на родителите во одредена народна република во време раѓањето на детето, а под израз „правно најповекје врзани“ се разбира најголем правни интерес кој што родителите ги врзуе за подрачјето на одредената народна република, како што е на пр.: поседовање на некој имот во неа, најголем број на работни врски на односното подрачје, родбински врски и евентуелно наследство и слично.

Член 27

Молба за прироѓење се поднесуе на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор на чие подрачје молителот пребива. Лица кои што живеат во иностранство предаваат молба за прироѓење на надлежното претставништво на Федеративна Народна Република Југославија.

Молба за натурализација по исклучителен пат (чл. 11 Законот) може да се поднесе и непосредно до Министерството на внатрешните работи ФНРЈ.

Член 28

Молбата за природуење молителот треба да ја потпише своерачно пред органот кому предава молба. Кај молби примени преку пошта, доколку потписот не е прописно заверен, треба да се провери вистинитоста на молителовиот потпис. Исто така треба да се постави и со ракознак на неписмено лице.

Член 29

Во молбата мора да се наведе да се бара натурализација и по кој пропис, разлози заради кои се бара натурализација, фамилијарно и родено име, занимавање, место на пребивање, ден, месец и година, место и држава во која што молителот е роден, народност и државјанство, како и кратка биографија на молителот.

Во молбата мора да се наведат сите деца под 18 години. Ако само еден од родителите бара натурализација, во молбата мора изречно да нагласи да ли бара натурализација и за децата и да поднесе докази оти децата живеат заедно со него во Федеративна Народна Република Југославија. Во тој случај за деца постари од 14 години е потребно да се приложи нивниот признанок заверен кај околинскиот народен одбор, а ако молителот живее во иностранство кај органот надлежен за заверка на исправите.

Молителот е должен со молбата да приложи докази да ги исполнуе законските услови за прием во државјанство спрема законскиот пропис по кој што бара натурализација.

Член 30

Годините за староста се докажуат со извод од матична книга на родените (точка 2 чл. 8 Законот).

Под работна способност се разбира молителовата способност да се издржуе со своја работа (точка 2).

Непрекинатото пребивање се докажуе со уверење од териториално надлежен отсек (одделење) на внатрешните работи при околинскиот (градскиот) извршни одбор (точка 3 чл. 8).

Отпустот, односно гаранција на отпустот од досегашното државјанство, се докажуе со решење од надлежната власт на земјата чиј државјанин е молителот, или со уверење кое што за тоа му го издава неговото надлежно претставништво во Федеративна Народна Република Југославија (точка 4 чл. 8).

Отпустот од државјанство не треба да се бара од молителот кој што докажуе да по законот на својата земја го губи државјанството со самото добивање странско државјанство, или да неговата земја не допушта отпуст или постави за отпуст услови кои што е невозможно да се исполнат. Во тој случај достаточна е изјава на молителот да под претпоставка на добивање државјанство ФНРЈ одрече од странско државјанство. Изјавата се дава кај околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор во записник, кој што го заверуе претседателот и секретарот.

Член 31

На која народност молителот припаѓа (чл. 9 точ. 1 Законот) може да се докажуе со извод од книгата на родените, и со други исправи, како и со веродостојни сведоци. Во случај на спор решењето го донесе министерството на внатрешните работи на народна република.

Молителот кој што бара прием во државјанство по ставот 2 чл. 9 Законот мора покрај другото да приложи со молбата извод од матичната на венчаните и сведоцба за државјанството ФНРЈ на својот брачен другар.

Во случај, од последната реченица ст. 2 чл. 9 Законот усвоител мора со молбата да приложи решење за усвојуење, сведоцба за државјанството ФНРЈ за себе си и извод од матичната книга на родените за усвоеникот.

Член 32

Околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор е должен да прегледа да ли е молбата правилно составена и да ли се приложени сите докази кои што по законот се бараат. Молителот треба да се упозори на евентуални недостатоци, да му се дадат потребни објаснуења и да му се одреди срок за дополнително поднесуење докази односно за дополнуење молбата. Во овој случај молбата нема да се земе во постапка додека не се отстранат недостатоците на кои што молителот бил упозорен.

Околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор единствено претставништвото треба да ги провери наводите на молбата и молбата, со својот извештај и мислење, да ли молителот го исполнуе условот од точ. 5 чл. 8 на Законот за државјанството, да ја достави по редовен пат на надлежното министерство за внатрешните работи на народна република на решење во смисла чл. 10 Законот.

Член 33

Решењето на министерството за внатрешните работи на народната република за природуење треба да содржи: дата и број на решењето од Министерството на внатрешните работи ФНРЈ со кое што е дадена согласност за прием во државјанство на

молителот, да на молителот се признава државјанство на Федеративна Народна Република Југославија и на односната народна република преку редовно природување со наведување одредбите на Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија по која што му е признаено државјанството и позив на полагање клетва со опомена да по прописот на чл. 12^{от} Законот на државјанство на Федеративна Народна Република Југославија решението за натурализација ќе изгуби важност, ако во рок од три месеца од денот на соопштењето на решението не положи клетва на верност и лојалност.

Ако природениот има малолетни деца кои што заедно со него добиват државјанство, тие мораат поименито да се наведат во решението за природување.

Член 34

Со доставувањето на решението за природување се смета да е природениот повикан на полагање заклетва на верност и лојалност.

Тој таа заклетва може да ја положи во рок од три месеца секој работен ден пред околицкиот, односно градскиот (реонскиот) народен одбор со свечано искажување и потпишување на овој текст:

„Јас, (фамилијарно и родено име), влегуејќи во државјанство на Федеративна Народна Република Југославија, се заколнувам со својата чест оти ќе бидам верен и лојален граѓанин на Федеративна Народна Република Југославија, оти ќе ги чувам и бранам придобивките на народно-ослободителната борба на народите ФНР Југославија, оти ќе го поштувам и совесно ќе се придржувам на Уставот и законите, и ќе ги исполнувам сите должности на граѓанин од Федеративна Народна Република Југославија и од Народна Република —————“.

Записникот за положената клетва го заверуат претседателот и секретарот на народниот одбор. Еден примерок на записникот се доставува на министерството за внатрешните работи на народна република и се чува со предметот за натурализација на односното лице.

Лице кое што пребива постојано во иностранство може да положи клетва во пропишан рок и кај претставништво на Федеративната Народна Република Југославија.

Член 35

Природениот државјанин врз основа на решението за природување и записникот за положената клетва има право одма да бара да му се издаде сведожба за државјанството.

Член 36

Министерството на внатрешните работи на народна република ќе води книга на природените државјани, која што содржи следни рубрики: 1) реден број, 2) фамилијарно, татково и родено име, 3) занимавање, 4) место на живеење, 5) дата и место на раѓањето, 6) народност, 7) досегашно државјанство, 8) дата и број на решението за согласност од Министерството на внатрешните работи ФНРЈ, 9) дата и број на решението од министерството на внатрешните работи на народна република за природување, 10) дата кога е и народен одбор пред кој што е положена клетва на верност и лојалност, 11) имиња на малолетните деца кои што го следат во добивањето на државјанството, 12) дата и место на раѓањето на малолетно дете и 13) забелешки. Во книгата се упишуваат сите природени државјани по редот на натурализирањето.

Секој три месеца министерството на внатрешните работи на народна република доставува за помина-

тото време список на натурализираните со сите подаци спрема книгата на природените до Министерството на внатрешните работи ФНРЈ, кое што води евиденција на сите натурализирани државјани.

Министерствата за внатрешните работи на народните републики ќе доставуваат секои три месеци до Министерството на внатрешните работи ФНРЈ по еден отпирок на сите решенија за одбивање на молби за природување.

Член 37

Како постојано пребивање вон од подрачјето на Федеративната Народна Република Југославија во смисла чл. 15 Законот, се смета непрекината отсутност од татковината без довогѓање во неа макар и на кусо време.

Под неисполнување на јавни обвези (чл. 15) се разбира неодзвивање на законските обвези како на пр.: на воената обвеза.

Член 38

За евидентирање при претставништво на Федеративна Народна Република Југославија во цел да се спречи земање на државјанство по чл. 15 Законот достаточен е личниот пристап со барање на евидентирање или секоја писмена изјава во која се бара евидентирање.

Секое продолжување или визирање на патна исправа на Федеративна Народна Република Југославија се смета како барање за евидентирање.

Деца постари од 14 години можат и сами да се евидентираат односно пријавуат.

Лице, кое што сака да го спречи земањето на државјанството по овој пропис мора само да докаже факти кои што тоа го спречуваат.

Член 39

Подациите за евидентирање или пријавување се доставуваат по службена должност по надлежен пат до министерството на внатрешните работи на народна република заради запишување во книгата на државјаните на односната народна република кај надлежниот народен одбор.

Член 40

Во текот на месец јануари секоја година претставништво на Федеративна Народна Република Југославија во иностранство ќе испратка до Министерството на внатрешните работи ФНРЈ извештаи и подаци за лица на кои што треба да им се земе државјанството по членот 15 Законот.

Народните одбори, кои водат евиденција на државјаните се должни такугјере во текот на месецот јануари да ги достават своите подаци за лицата за кои што сметаат да заради отсутноста треба да им се земе државјанството.

Член 41

Државниот орган кој што ќе дознае да натурализираните државјани на ФНРЈ дошол до натурализација користејќи се со лажни наводи, или звестено да ги прекјутил одлуките кои што би биле од влијание по натурализацијата, е должен одма за тоа по надлежен пат да го извести Министерството на внатрешните работи ФНРЈ.



ОГЛАСНИ ДЕО

Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ подготвуе поволен број свески од својата Збирка на закони. Така поскоро ќе излезе од штампа Законот за државните службеници со коментар од др Лео Гершкович и др Александар Балтич, Законот за установување правото на пензија и за пензионисање државните службеници со објаснуења, како и Законот за еднообразното сметководство со коментар и напатствија за примена.

Исто така се подготвуе Збирката на кривични прописи со објаснуења и напатствија, Законот за авторско право со правилниците и објаснуењата, Законот за печатот и Законот за удружењата, соборите и другите јавни скупови, Законот за војните инвалиди со сите уредби и правилници и објаснуења.

Сите издања на „Службениот лист ФНРЈ“ можат да се добијат преку Редакцијата, Бранкова 20, Београд, или на чековна сметка 62324; во Народната Република Србија во сите продавачници на државното издавачко претпријатие „Просвета“ и во другите државни, фронтовски и други книжарници; во Народната Република Словенија во сите подружници и продавачници на Словенскиот книжен завод и во другите книжарници; во Народната Република Хрватска во сите подружници на издавачкото претпријатие „Напријед“, во сите продавачници на Хрватскиот наклadni завод, во книжарницата „Просвета“, филијалата на „Политика“ во Загреб и другите книжарници; во народните републики Македонија и Црна Гора во сите книжарници „Култура“; а во Народната Република Босна и Херцеговина во книжарницата „Светлост“ во Сарајево и во другите државни, фронтовски и други книжарници.

ЗАКОН ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излезе од штампа, како свеска бр. 56 Збирката на законите, Законот за Јавното обвинителство со објаснуењата и регистрот во редакцијата на Јавното обвинителство ФНРЈ. Предговорот го напишал др Јосип Хрџевич, јавниот обвинител ФНРЈ. — Книгата има четири табака и штампана е на сите четири народни јазици. Цената е 8.— динари.

ЗАКОН ЗА УРЕДУЕЊЕ НАРОДНИТЕ СУДОВИ

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излезе овие делови од штампа второто издање свеската 20 на Збирката на законите Законот за уредуење народните судови со објаснуења во Редакцијата на Министерството на правосудието ФНРЈ. Оваа книшка многу корисно ќе ви послужи на сите народни судии, на судиите поротници, адвокатите и студентите на правни науки. Книгата има 7 штампани табака и излезе на сите четири народни јазици. Цена е 12 динари.

НОВ ЗАКОН НА ТАКСИТЕ

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ како свеска 20 на Збирката на закони излезе второто издање на Законот за таксите со правилник за неговото извршуење и званичен коментар на Министерството на финансите ФНРЈ. Во оваа книшка која што е печатена на сите четири народни јазици е дадена целокупната пречистена материја од областа на нашето ново законодавство за таксите. За да би се допринело на поарно разбирање и на правилно применуење на законските одредби Министерството на финансите ФНРЈ даде

свој службен коментар на Законот за таксите и на правилникот за неговото извршуење. Цената е 12 динари.

ЗАКОН ЗА ОПШТОДРЖАВЕН СТОПАНСКИ ПЛАН И ЗАКОН ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излезе во свеската 35 на Збирката на законите Законот за општодржавниот стопански план и за државните орџани за планирање и Законот за државните стопански претпријатија. Во книгата се објавени говорите и експозите на Министерот Андрија Хебранг и на Борис Кидрич кои што ги даде пред Народната скупштина. Книгата излезе на српски, хрватски и македонски народен јазик и кошта 15 — динари.

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1947 ГОДИНА

Годишната претплата на „Службениот лист ФНРЈ“ за 1947 година изнесуе 550.— динари ако целиот износ се полага оеднаш во текот на првото полугодие. Ако претплата се полага, полугодично, тогај за секое полугодие изнесуе 300.— динари.

Претплата на „Службените соопштења на Сојузниот уред за цени“ за 1947 година изнесуе 250.— динари. Ако претплата се полага само за едно полугодие, тогај за секое полугодие изнесуе 130.— динари.

Претплатата за 1947 година треба да се испрати најдоцна до 31 декември 1946 година, оти со 1 јануари 1947 година ќе се започне испраќањето на сите кои што до тој срок не ќе положат претплата. Доколку е ова невозможно од буџетски разлози, треба да се јави на Администрацијата на „Службениот лист ФНРЈ“ колку примерци во идната година и на кој народен јазик се сака да се се прима, тоа ест, за колку примерци е обезбеден кредит во буџетот и да се даде обвеза од установата стипотребниот износ на име претплата ќе биде измирен до крајот на месец јануари 1947 година. На сите државни установи и народни одбори листот ќе се испраќа од 1 јануари 1947 година откога ќе се прими претплатата или не се добије ова обавестуење.

Се молат сите претплатници, кога ни пишуваат, да се повикаат на К-број што стои на адресата на примерокот на „Службениот лист“ што се праќа. На грбот на чековната или поштанската уплатница треба секојпат да се назначи точна адреса (последна пошта, околија), К-број што го носи досегашната адреса на „Службениот лист“, како и зошто парите се испраќаат.

Редакцијата
на „Службениот лист ФНРЈ“

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИЈЕ

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ како свеска 54 на Збирката на закони излезе од штампа Основниот закон за кооперациите со предговор на др. Михаило Вучкович, секретарот на Комисијата за кооператорството при Владата ФНРЈ. Книгата е печатена на сите четири народни јазици и кошта 5.— динари.

ЗБИРКА НА ДЕВИЗНИ ПРОПИСИ

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излегоа како 53 свеска на Збирката на законите Девишни прописи ФНРЈ. Збирката ги обвекја сите досегашни издадени девизни прописи кои што се во важност. Коментарот и практичните напаствија ги изработиле инж. Славко Гјукович и др. Вјекослав Мајкснер. На збирката и се додадени и сите образци кои што се пропишани за увозниците и извозниците во сообраќајот со Министерството на надворешната трговија и неговите претставници. Штампана е само со латиница. Цена е 60.— динари.

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ**ПОЗИВ СВИМА ИМАОЦИМА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ПРЕДРАТНИХ УНУТРАШЊИХ ДРЖАВНИХ ДУГОВА**

На основу Закона о конверзији предратних унутрашњих државних дугова и обавеза и Правилника о неговом извршењу позивајќи се сви имаоци хартија од вредности предратних унутрашњих државних дугова да своје хартије од вредности односно оригинале потврде о депоновању истих предателу или доставе ради замене Министерству финансија ФНРЈ — Одељењу државних дугова — Београд, Гепратова улица бр. 70.

Предаја државних хартија од вредности и потврда има се извршити до 30 јуна 1947 године закључно.

Ради конвертовања имају се предати све хартије од вредности унутрашњих државних дугова, набројаних у тач. а) чл. 2 Правилника о извршењу Закона о конверзији предратних унутрашњих државних дугова и обавеза („Службени лист ФНРЈ“ бр. 73 од 10 септембра 1946 године).

Обвезнице државних зајмова имају се предати со свим купонима чии рок доспева наа после 18 априла 1941 године.

Сваки имаоц приликом предаје односно пошиљке државних хартија од вредности за конверзију мора уз њих предати и пријаву. У пријави треба назначити: назив зајма, серију и број сваке обвезнице, број њеног последњег купона и монету на коју гласи. Обвезнице средити у пријави по врстама зајмова и назначити укупан номинални износ за сваку врсту. Ако се подносе потврде о депоновању, назначити број потврде и установу која је исту издала.

Како се по прописима Закона конверзија врши одједном за целокупно потраживање једног имаоца, то је сваки подносилац дужан да своје хартије од вредности, подразумевајући ту и потврде на депоноване државне хартије од вредности, пријави само једном пријавом. Истовремено ќе у пријави још назначити:

1) да ли ќе неке друге негово државне хартије од вредности односно потврде предати за негов рачун нека друга установа, која и у ком износу;

2) да ли подноси и пријаву потраживања по тач. 2 чл. 2 Закона о конверзији односно чл. 6 Правилника о неговом извршењу, према којој установи и у ком износу;

3) да ли му је конфискована имовина.

Изјаве, за које се утврди да су лажне, повлаче материјалну и кривичну одговорност подносиоца.

Пријава мора бити читко исписана и потпишана са пуним именом и презименом, занимањем, местом становања, улицом и бројем куће, а за село назначити и срез. Уколико подносилац није истовремено и сопственик, означити у пријави име, презиме и адресу сопственика, а пријаву ќе потпишати као подносилац.

Сва државна кредитна предузећа, надлештва, установе, као и приватне банке, које имају туђе хартије од вредности као кауцију, депозит, залогу или их држе ма по ком другом основу морају их сами предати и пријавити на изложени начин.

Скреће се пажња свим заинтересованим да се горњи рок неће ни у ком случају продужавати и да по истеку истог, а на основу чл. 11 Закона о конверзији, све непредате државне хартије од вредности и потврде о депоновању истих губе сваку вредност.

VIII бр. 1345. — Из Министерства финансија ФНРЈ, 27 новембра 1946 године. К 4031 I-I

САОПШТЕЊЕ ЗАДРУЖНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ БАНКЕ — ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИСКУ ЛИКВИДАЦИЈУ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ

Задружна и пољопривредна банка у Београду, као правни последник Привилеговане аграрне банке позива сва лица и установе са целе територије Федеративне Народне Републике Југославије којима је на основу Закона о ликвидацији аграрне реформе на великим поседима од 19 јуна 1931 године са изменама и допунама од 5 децембра 1931 и 24 јуна 1933 године извршена експропријација поседа, а који за те експроприсане поседе нису примили отштету у 4% државом гарантованим обвезницама, да своја потраживања по том основу пријаве Задружној и пољопривредној банци — Дирекцији за финансиску ликвидацију аграрне реформе у Београду, (улаз Дечанске и Влајковићеве улице).

Ове пријаве треба да садрже податке по прописима чл. 6 и 7 Правилника о извршењу Закона о конверзији предратних унутрашњих државних дугова и обавеза од 31 августа 1946 године VIII бр. 1259 („Службени лист ФНРЈ“ бр. 73/46) и да поднесу експропријационе одлуке (или оверене преписе) о извршеној експропријацији поседа на основу којих је потраживање и настало.

Повериоци, који су за своје потраживање примили 4% државом гарантоване обвезнице, поднеће своје пријаве непосредно Министерству финансија ФНРЈ — Одељењу државних дугова.

Крајњи рок за пријаву је 30 јуни 1947 године али заинтересована лица и установе треба да ове пријаве у сопственом интересу поднесу што пре. К 4047 I-I

**РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕ-
ДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉОПРИВРЕДНО
ОГЛЕДНО ДОБРО ЗЕМУН-ПОЉЕ”**

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2438/46 од 19 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 16 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

**„ПОЉОПРИВРЕДНО ОГЛЕДНО ДОБРО ЗЕМУН—
ПОЉЕ”**

са седиштем у Земуну— Пољу.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња семенске робе, размножавање селекционог материјала Савезног завода за оплемењивање и производњу биља.

• В. д. Директора предузећа је Стојан Анђелковић, који потписује предузеће у смислу прописа Правилника предузећа.

II бр. 2438/46. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 19 новембра 1946 године. К 4040 1-1

**РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉО-
ПРИВРЕДНО ДОБРО — ЧОКА”**

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2430/46 од 18 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 15 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО — ЧОКА”

са седиштем у Чоки.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: оплемењивање и производња квалитетног семена као и поврћа и цвећа; производња квалитетне стоне и винске сорте винове лозе и прерада грожђа у жестока и безалкохолна пића; оплемењивање и узгој стоке и свиња.

Генерални директор предузећа је инж. Миливоје Ристић.

Поред директора овлашћена је на потписивање предузећа у границама предвиђеним у правилима предузећа, руководилац рачуноводства, Витка Лазић.

II Вр. 2430/46 — Из Министарства финансија ФНРЈ, 18 новембра 1946 године. К 4041 1-1

**РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉО-
ПРИВРЕДНО ДОБРО — БЕЉЕ”**

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2429/46 од 18 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 14 државно при-

вредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО — БЕЉЕ”

са седиштем у Кнежевцу.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: оплемењивање и масовна производња квалитетног семена пољопривредног биља; производња сировина за пољопривредну индустрију; производња садница, калемова и младица, лозе и воћака; оплемењивање и производња квалитетних грла стоке, те живине и пчела; узгој и експлоатација шуме, узгој дивљачи и рибе.

Директор предузећа је Момчиловић Ђорђе, који потписује предузеће у смислу прописа Правилника предузећа.

Бр. 2429/46. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 18 новембра 1946 године. К 4042 1-1

**РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉО-
ПРИВРЕДНО ДОБРО — ЕЧКА”**

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2428/46 од 18 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 13 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО — ЕЧКА

са седиштем у Ечкој.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња квалитетног семена, оплемењивање и узгој елитне и крупне стоке узгој слатководних риба за меркантилне сврхе и за порибљивање.

Директор предузећа је инж. Митар Тамић.

Поред директора овлашћена је на потписивање предузећа у случају сиречености директорове, Помоћник директора, Никола Поповић.

II бр. 2428/46. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 18 новембра 1946 године. К 4043 1-1

**РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉО-
ПРИВРЕДНО ДОБРО — КОСАНЧИЋ”**

Министарство финансија ФНРЈ у смислу члана 17 Основног закона о државним привредним предузећима и члана 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2427/46 од 18 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 12 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО — КОСАНЧИЋ”

са седиштем у Косанчићу.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња семена пољопривредних и индустријских биљка, производња и прерада поврћа и индустријског биља, оплемењивање и узгој крупне и ситне стоке.

Директор предузећа је инж. Дејан Кривокућин, који потписује предузеће у смислу прописа Правилника предузећа.

Бр. 2427-46. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 18 новембра 1946 године. К 4037 1-1

КОНКУРСИ

НАТЕЧАЈ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНЕ СКИЦЕ ЗА СПО- МЕНИК ПАЛИМ БОРЦИМА У СУБОТИЦИ

Изврши одбор Г. Н. О. у Суботици расписује натеचाј за израду идејне скице палим борцима под следећим условима.

А) Натеचाј је општи и право на суделовање имају сви архитекти и вајари, југословенски држављани.

Б) Оцењивачки суд састављају: 1. Миланковић Иван, претседник Градског НО у Суботици, 2. арх. Белобрк Момчило, шеф арх. отсека Пројект. завода Србије, 3. арх. Добровић Никола, директор Урбанистичког института, 4. Стајковић Риста, вајар, 5. Готесман Тибор, повереник Просветног отсека Гр. Н. О. у Суботици, 6. Бачлија Марко, повереник Отсека за комунал. газдинство, 7. Дулић Болто, архитекта.

Њихови су заменици: 1. Тиквицки Геза, секретар ГНО у Суботици, 2. арх. Драгиша Брашован, архитект Пројект. завода Србије, 3. Борђе Андрејевић-Кун, академски сликар, 4. Петар Палавичини, вајар, 5. Салаи Јосип, претседник Планске комисије, 6. Де Негри Фрањо, архитекта, 7. Стефановић Васа, архитекта.

Ц) Радови се имају предати у запечаћеном омогу закључно до 12 часова 25 јануара 1947 године у Отсеку за комунално газдинство Град. Н. О. у Суботици или на пошти. На пошиљку се има ставити гесло или знак.

Д) Награде су: прва награда 20.000 — динара; друга награда 15.000 — динара и трећа награда 10.000 — динара.

Е) Поближи подаци, програм и ситуација имају се тражити од Извршног одбора Град. Н. О. у Суботици, Отсека за комунално газдинство (Градска кућа II спрат соба бр. 95).

Број 44341/46. — Из Извршног одбора Градског народног одбора у Суботици, 15 новембра 1946 године. К 4044 2-3

ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ

ЛИКВИДАЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ЗАЛОЖНЕ БАНКЕ А. Д. У БЕОГРАДУ

Решењем Министарства финансија ФНРЈ VII бр. 17121 од 11 октобра 1946 године одређена је ликвидација Београдске заложне банке а. д. у Београду, и за чланове Ликвидационог одбора постављени су: Цветковић Милош, чиновник Министарства финансија Народне Републике Србије за претседника, Миланковић Радивоје, чиновник Министарства финансија, и Поповић Танасије, инспектор Државне инвестиционе банке, за чланове.

Позивају се сви повериоци и дужници именоване банке, да у року од месец дана од дана објављивања овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ“ пријаве своја потраживања односно дуговања Ликвидационом одбору, који обавља своје послове у згради наведене банке у Београду, Коларчева бр. 5.

Повериоци и дужници имају право да у року од месец дана од дана објављивања овог огласа провере своја потраживања односно дуговања код банке. По истеку овог рока књижења се сматрају веродостојним.

Београд, 30 новембра 1946 године
К 4045 1-1 Ликвидациони одбор:

ПРОМЕТНА БАНКА А. Д. У БЕОГРАДУ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Решењем Министарства финансија ФНРЈ бр. 20187 од 19 новембра 1946 године досадашњи члан Ликвидационог одбора Прометне банке а. д. у Београду, др Никола Гаћеша, помоћник управника Поштанске штедионице, разрешен је дужности и на његово место постављен је др Гојко Грђић, чиновник Планске комисије Народне Републике Србије.

Београд, 2 децембра 1946 године.

К 4045 1-1

Ликвидациони одбор
Прометне банке а. д.
у Београду.

ИНДУСТРИСКА БАНКА А. Д. У ЛИКВИДАЦИЈИ, БЕОГРАД, КОЛАРЧЕВА БР. 9

Решењем Министра финансија ФНРЈ VII бр. 19049 од 1 новембра 1946 године одлучено је: да Индустриска банка а. д. из Београда, Коларчева улица бр. 9 ликвидира, а за ликвидационог органа постављен је Ликвидациони одбор у чији састав улазе, и то:

1) као претседник и претставник Министра финансија ФНРЈ Лисичић Петар, чиновник Министарства спољне трговине;

2) као члан и претставник кредитне установе Вукчевић Душан, чиновник Поштанске штедионице, и

3) као члан и заступник улагача Стојановић Борје, чиновник Индустриске банке ФНРЈ.

Овим се позивају повериоци и дужници Индустриске банке а. д. у ликвидацији да у року од месец дана од дана објаве овог огласа пријаве своја потраживања односно дуговања ликвидационим органима.

Повериоци и дужници Индустриске банке а. д. у ликвидацији имају право: да у року од месец дана од дана објављивања овог огласа провере своја потраживања односно дуговања. По истеку овог рока књижења се сматрају веродостојним.

Београд, 1 децембар 1946 године

К 4048 1-1 Ликвидациони одбор
Индустриске банке а. д.

ОПШТЕ ОСИГУРАВАЈУЋЕ ДРУШТВО „ЈУГОСЛА- ВИЈА“ У БЕОГРАДУ

Одржаће 27 децембра 1946 године у 11 часова пре подне у својој згради у Београду, Теразије 10/II, ванредан збор акционара са следећим дневним редом:

- 1) избор 3 акционара који ће бити оверачи записника и бројачи гласова;
- 2) решавање о даљем раду друштва; и
- 3) евентуалије.

Депоноване акција и депоноване потврде новчаних завода код којих се њихове акције налазе у депозу врши се на благослајни друштва „Југославије“ Теразије 10 сваког радног дана од 8 до 12 часова пре подне почев од дана изласка овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ“ и „Службеном гласнику Србије“ па до 18 децембра 1946 године у 12 часова у подне закључно.

Сваки акционар који жели учествовати на овом збору дужан је поднети уверење о активном и пасивном бирачком праву.

3290 2-3

Член 42

Судот кој што против натурализираниот државјанин, во срок од пет години по неговата натурализација, ќе изрече пресуда заради нечесни дела, е обврзан по службена должност заверениот препис на извршната пресуда да го достави на министерството на внатрешните работи на народната република.

Член 43

Претставништво на Федеративна Народна Република Југославија во иностранство ќе достави на Министерството на внатрешните работи ФНРЈ извештај и препис на пресудата во секој случај од чл. 16 став 2 Законот кога натурализираниот државјанин ќе биде од странски судови осуден за нечесни дела.

Член 44

Судот кој што ќе изрече пресуда за губиток на државјанство е должен преписот на пресудата да го достави на извршење до министерството на внатрешните работи на народната република.

Член 45

Молба за отпуст од државјанство се поднесува до околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор на чие подрачје молителот пребива. Лице кое што живее во иностранство предава молба за отпуст од државјанство на надлежното претставништво на Федеративна Народна Република Југославија.

Член 46

Точката 28 на овој правилник се однесува и на потпишување молбата за отпуст.

Молителот во молбата треба да наведе што бара, да ги назначи своите лични податоци, да ја изложи на кусо својата биографија и да наведе разлози заради кои што бара отпуст од државјанството.

Во молбата треба да се наведат сите деца под 18 години за кои што такуѓеро се бара отпуст.

Член 47

Со молбата треба да се приложи:

- 1) сведоцба за државјанство ФНРЈ;
- 2) извод од матичната книга на родените за себе си и за малолетните деца;
- 3) изјава на престанок за отпуст на дете постаро од 14 години дадена пред околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор;
- 4) решење за прием или гаранција на приемот во туѓо државјанство;
- 5) изјава да ли сака да се сели во иностранство или останува во земјата;
- 6) доказ да нема пречки за отпуст по точ. 3 чл. 19 Законот.

Член 48

Како доказ да нема пречки за отпуст молителот е должен да поднесе:

- 1) потврда од надлежниот воено-територијален орган да во воен поглед нема запречи за отпуст од државјанство;
- 2) уверење од народниот одбор (околинскиот, градскиот, реонскиот) да не е во заостаток со плаќањето на данок;

3) уверење од надлежниот јавен обвинител да не се навојја под кривична истрага;

4) уверење од надлежното оделење (отсек) на внатрешните работи при окружниот (околинскиот, градскиот) извршни одбор да не е осуден;

5) уверење од околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор да молителот нема неисполнети јавни и друштвени обврзи, како што се на пр.: обвеза спрема установите на социјално осигурување; обвеза кои што некое лице ги превзема како раководач во народни и друштвени организации (член на управа, економ, благајник при фискултурни друштва и тн.); обвеза на лица што вршат некаква функција од јавна доверба (лекар, адвокат, уредник на лист и тн.); обвеза на родител да осигура издржување на деца за кои што не бара отпуст од државјанството, како и други слични обврзи на чие исполнување треба да се пази во јавен интерес.

Да ли такви обврзи постоат ќе се цени спрема секој конкретен случај, кога ќе се проверат сите лични, фамилијарни, службени, друштвени и имотни односи на лица кои што бараат отпуст од државјанството.

Член 49

Точката 32 на овој правилник ќе се применува аналогно и на молба за отпуст од државјанството.

На лице кому што му е одобрен отпуст од државјанство ФНРЈ, му се издава сведоцба за отпустот од државјанството ФНРЈ. Во сведоцбата се запишуваат и малолетни деца кои што добиле отпуст заедно со родителот.

Сведоцбата за отпуст од државјанство се издава на монополисан бланкет по образецот кој што е составен дел на овој правилник.

При урачувањето на сведоцбата за отпуст се земаат на односното лице лична легитимација, патна исправа, сведоцба за државјанство и воените исправи ако му биле издадени.

Член 50

Министерството на внатрешните работи на народна република води книга на отпуштените државјани, која што содржи следни рубрики: 1) реден број, 2) фамилијарно, татково и родено име, 3) дата и место на раѓањето, 4) дата и број на решението за согласност на Министерството за внатрешните работи на Федеративна Народна Република Југославија, 5) дата и број на решението за отпуст на министерството за внатрешните работи на народна република, 6) ново државјанство, 7) да ли се иселил од ФНРЈ, 8) да ли е избришан од евиденцијата на државјаните, 9) име на малолетно дете кое што заедно со родителите губи државјанство, 10) дата и место на раѓањето на малолетното дете. Во книгата се запишуваат сите отпуштени државјани од дотичната народна република по ред на отпуштањето.

Секои три месеца министерството на внатрешните работи на народната република доставува до Министерството на внатрешните работи ФНРЈ список на отпуштените државјани за поминатото тромесецие со сите податоци спрема книгата на отпуштените државјани.

Министерството на внатрешните работи на народна република ќе ги доставува такуѓеро секои три месеца на Министерството на внатрешните работи ФНРЈ, во заверен препис, сите решенија за одобрување на молбите за отпуст од државјанството.

Член 51

Ако отпустот од државјанство изгуби важност по ст. 2 и 3 чл. 19 Законот министерството на внатрешните работи на народна република ќе го констатира тоа со свое решение, ќе изврши потребна исправка во книгата на отпуштените државјани и за тоа ќе го извести надлежниот народен одбор заради евиденција во книгата на државјаните, и Министерството на внатрешните работи ФНРЈ, заради исправка во книгата на отпуштените државјани.

Член 52

Изјавата на одречување може да се направи писмено или усмено во записник. Писмената изјава мора да биде заверена од страна органот надлежен за заверка по законот на земјата во која што се дава.

Со изјавата мора да се приложи доказ за местото на раѓање, доказ за постојано пребивање во иностранство и да е странски државјанин.

Условите од точката 3 чл. 19 Законот, што се бараат во ст. 2 чл. 22 Законот, се утврдуат на ист начин како и кај отпуст од државјанство.

Изјави на одречување поднесени на претставништво на Федеративна Народна Република Југославија во иностранство се доставуваат по надлежен пат до Министерството на внатрешните работи ФНРЈ.

На лице кое што дало изјава да се одрече од државјанство ФНРЈ му се зема лична легитимација, патна исправа, сведожба за државјанството и воените исправи ако му биле издадени.

Член 53

Изјавата по чл. 23 Законот може да се направи усмено во записник пред околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор или писмено до надлежното министерство на внатрешните работи на народна република. Писмената изјава мора да биде заверена кај околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор.

Член 54

Објавувањето од чл. 27 Законот се врши секои три месеца со одделен список на лица кои што добиле државјанство со натурализација, а со одделен список на лица кои што го изгубиле државјанството во текот на поминатото време. Со секое име ќе се објави бројот и датата на решението за натурализација односно губењето на државјанството.

Член 55

Државјанка ФНРЈ која што се омажила за странски државјанин од 6 април 1941 година до 28 август 1945 година изјава да придржава државјанство ФНРЈ може да даде пред околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор усмено во записник, кој што го заверуе претседателот и секретарот на извршниот одбор. Вакви изјави се доставуваат по надлежен пат до министерството на внатрешните работи на онаа народна република чие државјанство има лице кое што поднесуе изјава.

Со изјавата треба да приложи извод од матицата за брак, доказ да подносителката на изјавата до мажењето била југословенска државјанка, како и доказ за странското државјанство на нејзиниот брачен другар.

Југословенските државјанки, кои што не го искористуваат рокот од ст. 3 чл. 35 Законот и не ќе поднесат изјава да придржуваат државјанство ФНРЈ до 5 јули 1947 година ќе се смета оти со денот на скло-

пениот брак со странски државјанин го изгубиле државјанството ФНРЈ.

Член 56

Завичајноста (членство на општина, општинска припадност) по чл. 37 Законот ќе се одредуе спрема прописите за членството (завичајноста) кои што важеле на ден 6 април 1941 година и тоа со денот 28 август 1945 година во врска на Обвезното толкување ставот 1 чл. 37 Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија од 5 ноември 1946 година.

Изјавата од вториот став на Обвезното толкување на ставот 1 чл. 37 Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија од 5 ноември 1946 година се дава пред околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор усмено во записник, кој што го заверуе претседателот и секретарот на извршниот одбор.

Изјавата ќе се земе во два примерка од кои што едниот ќе се чува кај народниот одбор. Вториот примерок на изјавата ќе се достави на народниот одбор надлежен за упис на одноското лице во книгата на државјаните по прописите на овој правилник. На лицето кое што дало изјава пред народниот одбор ќе му се издаде потврда за дадената изјава.

Член 57

Одредбите на ст. 1 чл. 38 Законот се однесуваат и на лица кои што спрема исраните прописи не добиле или го изгубиле југословенското државјанство, додека спрема одредбите на Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија би добиле односно задржале државјанство ФНРЈ, да векје во тоа време биле во сила прописите на овој закон, како на пр.: дете кое што произлегуе од брак во кој што таткото не бил југословенски државјанин а мајката била југословенска државјанка, или обратно; вонбрачно дете чиј татко е југословенски државјанин а мајка странска државјанка, а се исполнети условите да детето во обата случаја постане југословенски државјанин по чл. 4 Законот; државјанка која што се мажење за странец изгубила државјанство ФНРЈ, како и дете, кое што го изгубило југословенското државјанство заради позаконување од татко странски државјанин.

Член 58

Лице кое бара прием во државјанство ФНРЈ по ст. 2 чл. 38 Законот, за доказ оти активно учествувало во народноослободителната борба на народите на Федеративна Народна Република Југославија, поднесуе уверење кое што го издава штабот на бригада во чии единици активно се борило.

Странец, кој што активно учествувал во народноослободителната борба на некој друг начин, може тој факт да го докаже само со уверење од окружниот народен одбор на чие подрачје во текот на народноослободителната борба работил.

Член 59


Овој правилник влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

V бр. 12410

25 ноември 1946 година

Белград

Министер на внатрешните работи,
А. Ранковиќ, с. р.



ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

ДРЖАВЕН ГРБ

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

СВЕДОЦБА ЗА ДРЖАВЈАНСТВО

Место за
фотографија

Таксена
марка

роден _____ во _____ околија _____

округ _____ заведен во книгата на државјаните _____

на Народната Република _____ на месниот — градскиот — реонскиот, — народен одбор _____ под Рег. број _____, е државјанин на Федеративна Народна Република Југославија.

Оваа сведодба важи до _____ 19____ година.


Во _____ на ден _____ 19____ година.

Претседател,

Бр. _____

Секретар,

М. П.



ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

ДРЖАВЕН ГРБ

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

СВЕДОЦБА ЗА ОТПУСТ ОД ДРЖАВЈАНСТВО

Таксена
марка

роден _____ година во _____ околија _____

округ _____ на основа чл. 19 и 20, Законот за државјанство ФНРЈ _____

СЕ ОТПУШТА ОД ДРЖАВЈАНСТВОТО

на Федеративна Народна Република Југославија

Овој отпуст важи под услов да опуштенитиот најдоцна до _____ 19____ година поднесе доказ да добил странско државјанство. Тој губи важност, ако опуштенитиот продолжи пребивање во Федеративна Народна Република Југославија, а во срок од година дена не добие странско државјанство.

Овој отпуст важи и за малолетните деца:

1) _____ роден(а) _____ во _____

2) _____ роден(а) _____ во _____

3) _____ роден(а) _____ во _____

Во _____ 19____ година.

Бр. _____

Министер на внатрешните работи:

М. П.

681.

На основа чл. 36 под 4 Финансискиот закон ФНРЈ за буџетската 1946 година пропишуеме

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУЕЊЕ ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАКНАДА ТРОШКОВИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУЕЊА И СЕЛИДБИ НА СОЈУЗНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ, НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД СОЈУЗНИТЕ СООПШТИТЕЛНИ И ДРУГИТЕ САМОСТОЈНИ УСТАНОВИ И НЕГОВИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА

Член 1

Во чл. 3 Правилникот за накнада трошковите за службени патуења и селидби на сојузните службеници, на службениците од сојузните соопштителни и другите самостојни установи V бр. 3565 од 22 мај 1945 година („Службен лист ДФЈ“ бр. 36/45) се додава нов став 5 кој што гласи:

„За службени испаѓања од Белград во Земун и обратно, и од Дубровник во Груж и обратно, припаѓа само накнада за личен превоз. Ако тие испаѓања траат подолго од 8 саати, припаѓа уште и паушална накнада во износ од динари 40.— на ден“.

Член 2

Во чл. 17 ст. 4 Правилникот за накнада трошковите за службени патуења и селидби на сојузните службеници, на службениците од сојузните соопштителни и другите самостојни установи V бр. 3565/45 и неговите измени и дополнуења XI бр. 7022 од 3 октомври 1946 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 38/45) последната реченица се мењава и гласи:

„Височината на накнадата преку минимумот до максимумот ја одредуе по предлог на ресорниот министер Министерот на финансите ФНРЈ со оглед на месните прилики и другите опстојателства од влијание“.

Член 3

Овој правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

XI бр. 9123
19 ноември 1946 година
Белград

Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на Финансите,
Сретен Жујович, с. р.

682.

На основа овластуењето од чл. 54 ст. 3 Законот за установуење правото на пензија и за пензионисање државните службеници, издавам

НАРЕДБА

ЗА РЕВИЗИЈА НА РЕНТИТЕ И ПЕНЗИИТЕ КАЈ УСТАНОВИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУЕЊЕ

Член 1

Сите установи на обвезното социјално осигуруење и пензиските фондови, кои што имаат својство на самостојни носители на пензиското осигуруење, ќе извршат ревизија на сите лични и фамилијарни ренти и пензии задобивени по досегашните законски и други про

Член 2

На рента односно пензија од установите или фондовите од претходниот член за случаи, кои што настаниле до 31 декември 1945 година заклучно, немаат право:

1) лица кои што со судска осуда се осудени на губиток на национална чест, додека трае казната;

2) лица кои се осудени на губиток на граѓанска чест и на губиток на чесните права, додека казната трае;

3) лица кои што изгубиле политички и поедини граѓански права, додека губитокот на тие права трае;

4) лица кои што за време окупацијата биле под оружје во служба на окупаторите и нивните помагачи, а не пришле кон народноослободителната борба нити истата макар на кој друг начин ја помагале; и

5) лица кои што биле организатори, функционери и активни членови на квислиншките организации или кои што се обележиле со квислиншка работа, со исклучение на оние кои што ќе докажат оти само привидно учествувале во тие организации во цел на нанесуење штета на окупаторите и нивните помагачи и кои што подоцна присталиле кон народноослободителната борба или со дело ја помагале.

Член 3

Немаат право на рента односно пензија од установите или фондовите од членот 1 на оваа наредба:

1) лични пензионери, кои што не навршиле 50 години на животот а не изнемогнале, со исклучение на лични пензионери кои што примаат рента заради претрпен несреќен случај на работа;

2) вдовици без деца кои што не навршиле 40 години на животот а не изнемогнале;

3) вдовици со деца постари од 14 години кои што не навршиле 40 години на животот а не изнемогнале.

За утврдуење годините на животот меродавна е состојбата на денот на влегуење во сила на оваа наредба.

Член 4

Оваа наредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 10130
25 ноември 1946 година
Белград

Министер на трудот,
Вицко Крстулович, с. р.

683.

На основа членот 5 Законот за социјално осигуруење на работниците, намештениците и службениците издавам

НАРЕДБА

ЗА РАЗВРСТУЕЊЕ РАБОТНИЦИТЕ, НАМЕШТЕНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ СПРЕМА ТЕЖИНАТА НА РАБОТАТА ВО ЦЕЛ НА ОДРЕДУЕЊЕ НИВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУЕЊЕ

Член 1

Во категорија на најтежки работи односно за ~~мамавања, спацааа:~~

1) кесонски работници и роначи;

2) талионичари и леачи на метали, помоќни работници кои што постојано и непосредно се врзани со работа кај високи пекји, Мартинови, електро и ваљачки пекји, и леачи на ковини кои што сами ги леат;

3) дувачи на стакло со лули и нивните помоќни работници

4) копачи упослени на подземни рударски работи, помоќни копачи и рачни возачи;

5) ложачи на железнички локомотиви, како и ложичари на поморски и речни бродови, и јаглењари на паробродни од долга пловидба;

6) воздухопловни пилоти;

7) работници кај пеќи за производство на цианамид, карбид и феросилиција, околу уситнување на карбид и цианамид како и работници кои што се директно упослени во производството на алкалоиди;

8) персонал запослен во медицински и технички установи за радиологија и рентгенологија доколку е докажано изложен на штетното дејство на радиум или рентген зрак;

9) работници на каландер за мешање гума;

10) заварувачи и закоувачи (нитери) на котлите и цистерните;

11) ваљачи на лим и разни железни профили;

12) ковачи брусачи и пескари на чистење железо под компресор и галванизери на киселини доколку на таа работа постојано работат;

13) ѕидари на високи и Мартинови пеќи и пеќи за загревање на железо за ваљање како и ѕидари на фабрички опаци;

14) во тунели запослени мајстори, работници на бушалници и рачни возачи;

15) работници чистачи на ротативни пеќи во фабриките на цемент;

16) работници запослени во фабрики на танин кои што работат на испразнување резанци од каџи за изварување на т. нар. чорба;

17) ливци на букви, ливци на олово, стереотипери, бакротисок (тифдрук) машинисти во графичка индустрија и цинкограф-јеткачи (сцери).

Член 2

Во категорија на тешки работи односно занимавања спаѓаат:

1) во подземни рударски работи запослени палачи на мини, предрботници, надзорен персонал, инжињери кои што непосредно раководат со производство, стручни работници кои што постојано работат во јама, доколку не спаѓаат во категорија на најтешки работи, со исклучок на аварот на пумпа, вентилаторот и помалите постројки;

2) бушачи, копачи, помоќни копачи и лични возачи на надворешните откопи на рудниците и каменоломите, просеците и изгртачи на сол во варилниците на сол;

3) кочничари и маневристи на железничкиот сообраќај, машинистите на железниците, машинисти на паробродите како и кочничари на трамваите;

4) на поморските и речните бродови упослени машинисти, радио-телеграфисти, морнари и јаглењари на мала прибрежна пловидба, како и воздухопловен персонал — посада на авиони;

5) телефонисти во телефонски поштански центри и радио-телеграфисти;

6) ложачи, пепелари и издувачи на цевки на големи парни котли и водоципи со рачно уфрдување на гориво;

7) работници кои што работат на монтирање далеководи (телеграфски, телефонски и електрични линии);

8) физички работници на утовар и истовар на стока во луки и пристаништа, на железнички станици и на складишта;

9) соборувачи на стабла и работници на извечување, утовар, истовар и слагање на балвани;

10) славари на дрво на реки;

11) работници на штавање тврди гјонски кожи, кај меки кожи, шгосери, фалсери и сите работи на бурила;

12) каналски работници постојани износачи и одвозачи на гјубре и чистачи на заходски јами;

13) закоувачи (нитери) на метални конструкции;

14) рачни ковачи и ковачи на машински чекани;

15) работници кои што исклучиво работат на каџење во големи калијници;

16) работници запослени на летекја оправка на локомотиви која што се врши за време на прање и на каналот за спуштање оски (сен канал);

17) пословојќи и инжињери кои што се непосредно врзани со работа кај високи пеќи, Мартинови, електро и ваљачки пеќи;

18) деловни универзитетски наставници;

19) електро и автогено заварувачи доколку постојано работат на оваа работа;

20) во производството на модер камењ и жива непосредно запослени работници;

21) работници кои што работат во одделења за убризгавање на катран (на инпрегнација);

22) копачи и утоварувачи на тупина (лапор), ложачи на ротативни и вертикални пеќи, работници кои што работат непосредно на транспорт на клинкер кај вертикални пеќи, работници на пакување, утоварување и истоварување на цемент, потоа војќи на преси, работници на извлаки, набијачи на глина на калуци, ложачи, слагачи и извозачи од кружни пеќи во туларско-кјерамидска индустрија;

23) рачни свивачи на бетонско железо;

24) работници запослени на градење покривни и мостовски конструкции како и на изградба на шлепови, бродови и докови;

25) бравари на монтажа на долни делови од вагони и локомотиви (сен-каналисти, фремаши-нитери, цилиндраши, тендераши и заварувачи);

26) работници кои што работат непосредно на печење емајл лак;

27) работници кои што работат на монтажа на плинска, телефонска, телеграфска инсталација под земја и монтери на водовод и канализација кои што постојано работат под земја;

28) машински слагачи, ротациони машинисти, офсет машинисти и јеткачи за длабока штампа (тифдрук-сцери) во графичка индустрија и галванопластикари;

29) работници запослени во инпрегнација на дрво кои што работат кај пеќи за изварување катран;

30) столарски работници кои што работат на глодалици (фрез машини) и циркуларисти во големи пилани;

31) шниц-цикери, шаловачи и фрезери на кожни пети во индустрија на обувки;

32) работници запослени на преси и на изработување пнеуматики, вулканизери во индустрија на гума, и работници кои што работат во комора за мешање;

33) перачки на алишта во болници и во постојани перачници на алишта (рачно);

34) санитарски персонал на немирни одделења во болници за душевни болести;

35) во текстилна индустрија запослени работници во бојадисувачници кои што работат директно на растворување боји кај велики претпријатија, работници во белачници кои што работат директно со хлор, работници запослени на тргалици (рајс-машини) и на клопање крпи, работници запослени во одделење на мокра предачница во кудењари и ленари, и работници на сортирање крпи;

36) работници запослени во индустрија на боји за варење и на мелење боји;

37) ковачи запослени кај монтирање и демонтирање бандажи во железнички работилници;

38) котларски работници на изработување парни котли и цистерни.

Член 3

Во категорија на обични работи односно занимавања слагаат сите други работници, намештеници и службеници.

Член 4

Оваа наредба влегуе во сила на 1 јануари 1947 година.

IV бр. 10093

25 ноември 1946 година

Белград

Министер на трудот,
Вико Крстуловиќ, с. р.

684.

На основа членот 30 ст. 4) Законот за социалното осигурување на работниците, намештениците и службениците, а во согласност со Комитетот за заштита на народното здравје при Владата ФНРЈ, издавам

*

НАРЕДБА

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОБОЛУЕЊА КОИ ШТО ПО ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРУЕЊЕ СЕ СМЕААТ ЗА НЕСРЕКЈА ВО РАБОТАТА

Член 1

Како штета проузрокуена со несреќја во работата им се надокнадуе на лицата осигурени по прописите за социалното осигурување и онаа штета која што, во врска со својата редовна работа, ќе ја претрпат заради следните оболуења и под следните услови:

1. труење со олово и со негови единења
2. труење со жива и нејзини единења
3. труење со фосфор
4. труење со арсен и негови единења
5. труење со манган и негови единења
6. труење со бензол и негови хомолози
7. труење со нитро и аминок единења од ароматскиот ред
8. труење со нитрозни плинови
9. труење со сумпорводоник и сумпоругленик
10. труење со углен моноксид
11. труење со цианамид и цианводоник
12. силикоза и силикотуберкулоза

во сите претпријатија и кај сите работи и занимавања дека осигуреникот во работата довогја во непосреден додир со наведените материали

кај сите работи дека се развива прав SiO_2 и тоа во претпријатијата за добивање и преработување на камен, во брусониците за метал кои што употребуат брусеве од камен (и во влажна состојба) и во рударските претпријатија, кои што вадат руда со постојани поголеми примеси на кремен

тешки фибрози со јасен рентгенски налаз и објективно докажани клинички функционални смекјавања или комбинирано со прогресиентна туберкулоза

13. азбестоза

кај сите работи дека се развива прав од азбест

со докажани клинички функционални смекјавања

14. астма бронхиална

кај работници на работа во индустрија на текстил, дрво, тулу, цемент, во крзнарство и мелничарство

докажана со тест

15. оболуења проузрокуени со рентгенови и радиум зраци

кај персонал на работа кај рентген и радиум постројки

промени предизвикани со наведените зраци мораат да била од постојана природа

16. сива мрена	кај работи, дека се капи железо, срча и слични материи	има да се признае како несреќен случај само во тешки состојби
17. малигни тумори на кожата	кај работи со катран, чад, парафин, антрацен и хромати	ако работникот работел со тие материи постојано преку година дена
18. кесонска болест	кај персоналот на работа во кесони и кај ронилаци	
19. нистагмус	кај рудари	
20. оболуења на мишиќите, коските, зглобовите и крвните судови кај работење со апарати со компримиран воздух	кај работи со апарати за компримиран воздух	само во тешки случај само кај оние кои што имаат постојани промени на коските, зглобовите, мишиќите, тетивите и крвните судови докажано со плетизмограф
21. тропски болести	кај персонал од долга пловидба	
22. авитаминози	кај персонал од долга пловидба	
23. акутни инфекциозни болести	кај лекарите и медицинскиот персонал, ветеринарите и ветеринарскиот персонал и другиот помошен персонал, запослен во болници, лечилишта, амбуланти и други здравствени установи ако се разболат во врска неѓа на дугје или животињи разболени од акутни инфекциозни оболуења, како и персоналот кај работите, за сузбијање и научно истражуење на акутните инфекциозни болести	
24. антракс и малеус	кај работи со заразени животињи или ракуења и производство на стока од заразени животински отпадци	

Член 2

Оваа наредба ќе се применуе на случаите кои што ќе настапат по нејзиното влегуење во сила, а давањата осигурениците ќе ги примаат од 1 јануари 1947 година

Член 3

Поблиски напатствија за применуењето на оваа наредба ќе издава Министерството на трудот ФНРЈ.

Член 4

Оваа наредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 9892

25 ноември 1946 година
Белград

Министер на трудот,
Вилко Крстулович, с. р.

685.

РЕШЕЊЕ

ЗА УКИНУЕЊЕ И ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРЕОСТАНАТИТЕ ДРЖАВНИ ФОНДОВИ

Врз основа на чл. 11 Финансискиот закон за буџетската 1946 година и предлогот на Министерот на финансните ФНРЈ, а во цел на укинуењето и ликвидирањето на преостанатите непотребни фондови кои што не се обванати со Решењето бр. 421 од 25 септември 1946 година.

решавам

I — Освен фондовите кои што се веќе укинати со Решењето за укинуење и ликвидација на државните фондови бр. 421 од 25 септември 1946 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 79 од 1 октомври 1946 година) да се укинат и ликвидираат:

а) сите фондови чии приходи имаат или имале јавно-правни карактер, а за чии досегашни цели државата по својата функција треба да предвиди средства во сојузниот буџет, буџетите на народните републики и народните одбори;

б) сите фондови за кои што нема подаци за оснивањето и намената, без оглед на времето кога се оснивани;

в) сите фондови оснивани пред 1919 година кои што со време и со изменетите прилики постанале беспредметни.

II — Одредбата под I а) не се однесуе на: пензионите и другите фондови на социјалното осигуруење, фондовите (задужбините, заплатаите) основани од приватни лица, црквените фондови и на школските фондови кои што ги црпеле средствата од доброволните улози на учениците и од доброволните прилози.

Исто така одредбата под Iа) не се однесуе на фондовите кои што се изрично оставени во Решењето бр. 421/46.

III — Средствата на укинатите фондови со кои што располагале бившите бански управи и бившите финансиски дирекции, како и средствата од бившите југословенски државни фондови, присобрани до 6 април 1941 година, ќе се пренесат со денот на влегуењето во сила на ова решење во корист на сојузниот буџет, додека средствата на тие фондови, присобрани после 6 април 1941 година, како и средствата на сите други укинати фондови ќе се пренесат во корист на буџетот на народната република на чија територија се присобрани.

Хартите од вредност на укинатите фондови ќе се предадат на онаа благајна во корист на чиот буџет се пренесени и средствата на фондот.

IV — Во корист на буџетот на народните републики ќе се внесат средствата на фондовите наведени во одделот А под III точ. 3 Решењето број 421/46 кои што се наплатени после ослободуењето. На секоја народна република и припаѓаат онолку средства колку е наплатено на нејзината територија.

Сразмерно на вкупната сума на средствата наплатени на територијата од една република ќе се изврши и поделбата на каматите.

V — Со денот на објавуењето на ова решение престануат да важат одредбите на законите, уредбите и правилниците врз основа на кои што укинатите фондови се оснивани. Во сила остануваат одредбите со кои што приходите на сите фондови се конституисани.

Исклучително престануваат да важат и одредбите за приходите на укинатите фондови, доколку приходите се конституисани во вид на државни дотации, субвенции на вишковите од стопанските претпријатија и установи, како и сите одредби за конституирање на приходите на укинатите фондови основани за време на окупацијата.

VI — Приходите кои што проистечуваат од одредбите на укинатите фондови кои што останале во сила ќе се наплатуваат во корист на буџетот на народна република се додека со одделни прописи не би биле укинати.

Министерството на финансите на народна република ќе поднесе до Министерството на финансите ФНРЈ до крајот на февруари 1947 година предлог, кои од овие одредби треба да останат во сила, а кои треба да се укинат.

VII — Недвижностите на укинатите фондови прејдуваат под управа на оние органи на државната власт односно на управите кои што преку своите буџети ги исполнуваат задачите за кои што фондовите биле наменети.

Долгованата и побаруењата на укинатите фондови прејдуваат на оние органи на кои што е предадена и готовината на фондот.

VIII — Доколку средствата на укинатите фондови се навоѓаат на приплод на уложни книшки, овие книшки имаат да се сметаат за неважни со денот на објавуењето на ова решение и по нив не можат да се вршат никакви исплати.

IX — Се овластува Министерот на финансите ФНРЈ да издаде обвезни напатствија и толкуења за извршуење на ова решение како и за извршуење решењето бр. 421/1946.

ПО бр. 1264

28 ноември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

686.

На основа членот 6 Законот за земање државјанство на офицерите и подофицерите од бившата Југословенска војска, кои што нејќат да се вратат во татковината, на припадниците од воените формации кои што му служеле на окупаторот и побегнале во иностранство, како и на лица побегнати после ослободуењето, донесувам

РЕШЕЊЕ

ЗА ЗАВРШЕТОКОТ НА РЕПАТРИАЦИЈАТА НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД ТУРСКА

Репатриацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Турска е завршена.

Срокот од два месеца по ст. 1 чл. 3 Законот за земање државјанство на офицерите и подофицерите од бившата Југословенска војска, кои што нејќат да се вратат во татковината, на припадниците од воените формации кои што му служеле на окупаторот и побегнале во иностранство, како и на лица побегнати после ослободуењето, ќе почне да тече по истекот на 8 дена од денот кога Амбасадата ФНРЈ во Анкара во своите службени простории ќе истакне званична објава да репатриацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Турска е завршена.

Амбасадата ФНРЈ во Анкара ќе објави на уобичаен начин, преку штампата и радиото, да е репатриацијата завршена, како и ден од кога тече срокот од два месеца после кој што настапуваат последици предвидени со Законот за лица кои што не ќе дадат изјава да се готови да се вратат во татковината.

IV бр. 12376

27 ноември 1946 година

Белград

Министер на внатрешните работи,
А. Ранковиќ, с. р.

687.

На основа членот 6 Законот за земање државјанство на офицерите и подофицерите од бившата Југословенска војска, кои што нејќат да се вратат во татковината, на припадниците од воените формации кои што му служеле на окупаторот и побегнале во иностранство, како и на лица побегнати после ослободуењето, донесувам

РЕШЕЊЕ

ЗА ЗАВРШЕТОКОТ НА РЕПАТРИАЦИЈАТА НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД РУМУНИЈА

Репатриацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Румунија е завршена.

Срокот од два месеца по ст. 1 чл. 3 Законот за земање државјанство на офицерите и подофицерите од бившата Југословенска војска, кои што нејќат да се вратат во татковината, на припадниците од воените формации кои што му служеле на окупаторот и побегнале во иностранство, како и на лица побегнати после ослободуењето, ќе почне да тече по истекот на 8 дена од денот кога Амбасадата ФНРЈ во Букурешт во своите службени простории ќе истакне званична објава да е репатриацијата на државјаните на Федеративна Народна република Југославија од Румунија завршена.

Амбасадата ФНРЈ во Букурешт ќе објави на уобичаен начин, преку штампата и радиото да е репатриацијата завршена, како и ден од кога тече срокот од два месеца после кој што настапуваат последици предвидени со Законот за лица кои што не ќе дадат изјава да се готови да се вратат во татковината.

IV бр. 12375

27 ноември 1946 година

Белград

Министер на внатрешните работи,
А. Ранковиќ, с. р.

688.

На основа членот 6 Законот за земање државјанство на офицерите и подофицерите од бившата Југословенска војска, кои што нејќат да се вратат во татковината, на припадниците од воените формации кои што му служеле на окупаторот и побегнале во иностранство, како и на лица побегнати после ослободуењето, донесувам

РЕШЕЊЕ

ЗА ЗАВРШЕТОКОТ НА РЕПАТРИАЦИЈАТА НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД ЈУЖНО-АФРИЧКА УНИЈА (КЕПТАУН)

Репатриацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Јужно-Афричка Унија (Кептаун) е завршена.

Срокот од два месеца по ст. 1 чл. 3 Законот за земање државјанство на офицерите и подофицерите од бившата Југословенска војска, кои што нејќат да се вратат во татковината, на припадниците од воените формации кои што му служеле на окупаторот и побегнале во иностранство, како и на лица побегнати после ослободуењето, ќе почне да тече по истекот на 8 дена од денот кога Генералниот конзулат ФНРЈ во Кептаун во своите службени простории ќе истакне званична објава да е репатриацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Јужно-Афричка Унија завршена.

Генералниот конзулат ФНРЈ во Кептаун ќе објави на обичаен начин, преку штампата и радиото да е репатриацијата завршена, како и денот од кога тече срокот од два месеца после кој што настапуат последици предвидени со Законот за лица кои што не ќе дадат изјава да се готови да се вратат во татковината.

IV бр. 12374

27 ноември 1946 година

Белград

Министер на внатрешните работи.

А. Ранкович, с. р.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за умешност во командуење, покажана храброст и стечени заслуги за народ во текот на народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајори: Јелич Д. Михаило, Милосављевиќ Т. Ђуро, Петровиќ Д. Слободан и Пилиповиќ П. Милован; капетани: Чавиќ Н. Стево, Дивјаќ М. Ѓуле, Ѓошовиќ А. Радомир, Дезег Радован, Хорват С. Владимир, Павлица Ј. Мијо, Павловиќ Д. Милан, Церковиќ И. Иван, Пасачеќ Т. Владимир, Пришлин С. Мирко, Стојаковиќ М. Владо, Сузиќ М. Дмитар, Тркуља Б. Мито, Туркаљ М. Јосип, Велковиќ П. Крсто, Воленеќ В. Драган, Враниќ В. Ратомир и Вучковиќ Д. Стево;

поручници: Ѓупурдџија Ј. Стево, Димиќ С. Петар, Дотлиќ-Жигиќ Евица, Ивковиќ С. Славко, Ѓезевиќ Г. Бранко, Крковиќ В. Нада, Масловара Ј. Милош, Павловиќ М. Стеван, Поповиќ С. Божо, Поповиќ М. Душан, Раѓановиќ М. Васо, Рекиќ Т. Митар, Рѓаѓа Ј. Винко, Вигњевеќ М. Јово, Вишњиќ Ѓ. Лазо, Вучковрат Ј. Драган и Живковиќ Т. Милан;

потпоручници: Бубало С. Стево и Валеѓија С. Милош;

Ђурашиновиќ С. Жељко, Медиќ Ѓуро, Плеќаќ П. Јован, Радошевиќ Никола, Репаја В. Драго, Вучковиќ Ј. Неѓељко и Радојчиќ П. Јосип.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

капетан Милошевиќ Илија.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

капетан Милошевиќ Илија.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетани: Гуштин Ј. Ловро и Зеќ М. Милош;

поручници: Димиќ М. Зленко, Дражиќ М. Петар, Ѓакиќ Р. Лазар, Фигулиќ И. Иван, Флоршиќ Д. Фердо, Гаѓаџа С. Станко, Гаќо М. Михајло, Горез И. Иван, Глишиќ Ј. Никола, Гојиќ Ј. Раќко, Грах Ј. Стево, Гробиќ С. Миле, Хорватек Ф. Сљазко, Јаковец И. Мартин, Јеличиќ М. Остоја, Јоѓиќ Т. Јован, Јоветиќ Р. Љубомир, Јуришиќ Ј. Роберт, Каќелаќ З. Ѓоко, Кесериќ Д. Петар, Коќаќ А. Флањо, Коќоќман Ѓ. Бартол, Костачиновиќ С. Душан, Ковјаниќ Ј. Војислав, Крајновиќ Ш. Стјепан, Куќоља Ј. Стјепан, Куќуљевиќ Ј. Јосип, Максиќ Ј. Анќиќа, Мариќ Ј. Стеван, Марковиќ М. Вујо, Маширевиќ М. Игњо, Матко Б. Алојз, Матковиќ П. Јаков, Михаљевиќ Ј. Стеван, Милачиновиќ В. Никола, Милиновиќ С. Божитар, Милковиќ С. Миладин, Милошевиќ А. Алекса, Мурета Д. Јосип, Пињаѓиќ Д. Хасан, Плавшиќ М. Миливој, Пољиманаќ С. Никола, Поповчеќ М. Драѓутин, Познановиќ С. Гавро, Продановиќ С. Стојан, Приќи И. Себастијан, Прша Ј. Јосип, Птичар Ј. Славко, Пушеќ Ѓ. Стјепан, Ралиќ П. Лазар, Ралиќ В. Светозар, Релџ М. Јово-Ѓаѓа, Рокниќ М. Петар, Русиќ М. Бранко, Шаќиќ М. Ѓуро, Штиријана Ј. Вид, Велдовиќ М. Ѓуро, Виловиќ О. Стеван, Вишњиќ С. Душан, Вучковиќ М. Чедомир, Вучковиќ Ј. Марко, Бујаниќ М. Цвнио, Вучковиќ П. Ѓорѓе, Забрдаќ Ѓ. Благоје, Заклан П. Душан, Збилски С. Ивина, Зокиќ П. Јово и Зорчиќ Г. Иван;

потпоручници: Десница П. Миле, Доќан М. Петар, Допуѓа Миле, Дробниќ Х. Хуго, Дуќиќ П. Раде, Дуќиќ И. Владо, Ѓитко В. Стјепан, Ѓуќиќ Н. Јово, Ѓуќиќ М. Раде, Ѓуќиќ С. Стево, Фиљак М. Ѓван, Гробиќиќ Д. Пајо, Гунјевиќ Д. Благоје, Гушиќ М. Мелан, Иѓњатовиќ П. Симо, Јауќ Ј. Матија, Јереќиќ Д. Светислав, Јолиќ Ј. Марко, Јошиловиќ С. Слободан, Јурјевиќ Л. Анте, Јурковиќ Л. Иван, Краќаќ М. Мијо, Куќмановиќ Л. Петар, Лапов Н. Неќола, Маргетиќ К. Стево, Мариќ Н. Мато, Маширевиќ М. Игњо, Матиќа Ш. Стипо, Мавреќ М. Богомир, Медиќ Н. Миле, Милиновиќ П. Танасије, Митровеќ Ѓ. Милан, Паниќ Т. Миленко, Петровиќ Ѓ. Ѓуро, Пиља М. Ѓуро, Пипиќ Т. Винко, Писпек Ф. Фрањо, Прибиќ И. Стево, Раѓановиќ П. Јово, Ралиќ Ј. Шпиро, Раќиќеваќ В. Мариќа, Шоптарииќ С. Јосип, Штупиќ Р. Бранко, Шуќковиќ М. Миќко, Веселиновиќ Н. Марко, Виловиќ П. Раде, Влаховиќ М. Лука, Влаисављевиќ М. Милош, Вучковиќ Ј. Марко, Вучосављевиќ С. Душан, Заплатеќ Ј. Божилар, Золиќ М. Ранко, Жегараќ Н. Јово и Жибрат М. Иван;

заставници: Божеќ А. Дане, Дмитошиновиќ А. Проќо, Еќимовиќ В. Милиќа, Иѓњатовиќ С. Даниќел, Инхоф Ј. Елизабета, Јелени Ј. Јулиус, Карас П. Петар, Кардаќ Т. Саво, Кнеќевиќ Ѓ. Петар, Косановиќ Д. Петар, Краќ С. Иван, Коќаќелиќ М. Јосип, Ливојевиќ М. Јанко, Марковиќ М. Боро, Матиќевиќ С. Паво, Катудиќ Ј. Мато, Миљевиќ М. Лазо, Миљковиќ С. Дане, Миќетиќ Т. Паво, Мошиќ А. Анте, Полојаќ М. Мирко, Поповиќ М. Миле, Рѓешиќ Ј. Љубо, Радељевиќ Р. Петар, Радман Б. Анѓе, Радошевиќ М. Јово, Родиќ П. Благо, Романиќ С. Миле, Рудовиќ Ѓ. Никола, Руниќ Петар, Шоптарииќ Ј. Ладислав, Штоќ Ф. Фрањо, Трошеќ С. Анѓе

Ја, Витас К. Душан, Врбан Ф. Златко, Вујичић А. Милан, Вујичић М. Стеван, Вукмировић М. Божо, Залежак И. Андрија и Живичњак Ј. Резика;

Грубор Н. Никола, Иванишевић И. Иван, Јурјевић Р. Никола, Јурковић Н. Стјепан, Јурос Н. Мих., Каткић Р. Фрањо, Кнез М. Златко, Патић И. Бошко, Павишић М. Данијел, Пејновић Ђ. Симо, Педрковић М. Јово, Перуш Д. Звонимио, Пезељ Н. Аугустин, Пионић Д. Јозе, Радаљ Н. Миоко, Радин М. Марин, Рајић П. Иван, Раушевић Ј. Раде, Реља И. Винко, Роков К. Мио, Рутковић Ј. Виктор, Сарделић Ф. Петар-Сажета, Сиришевић В. Мирко, Скундржак Е. Милан, Шарић Ј. Боривој, Шевић П. Боско, Шегоња М. Милан, Шпанџл Ј. Милош, Тодоровић Ј. Божо, Томишић М. Јакоб, Владовић М. Јакоб, Војновић М. Никола, Врдељак А. Иво, Вучковић И. Мате, Вукман Н. Марин и Живајић А. Иван;

ст. водници: Бокљач В. Миле, Ђук П. Никола, Даутовић Д. Јован, Драгаш К. Јово, Ђаковић В. Миланко, Цебо А. Сулејман, Филиповић Б. Стјепан, Гајски П. Милан, Галовић М. Милан, Глазер Х. Стјепан, Грабунџија П. Перо, Грковић Ј. Мирко, Халавања В. Мио, Изковић К. Никола, Јакшић Т. Јово, Карловић Н. Лако, Кокић М. Стојо, Љубоја Л. Лазар, Миловановић Л. Војислав, Перинчић С. Анте, Петровић Ђ. Павао, Поповић Ђ. Симо, Прошић Чело, Радојковић С. Стојан, Рибаровић И. Маонијан, Секулић Ј. Сока, Шабал И. Никола, Шампић С. Милан, Шкорић Ј. Симо, Урлић М. Неда, Векић В. Милан, Викторовски И. Алекса, Вреснич-Слуњски Ј. Лаура, Зимац К. Павао и Зорић Ј. Петар;

водници: Чоптан Ј. Вељко, Делић Ђ. Мане, Девић В. Божо, Ђукић П. Илија, Ђурић С. Славко, Гаћеша А. Стојан, Галић Ј. Давид, Глушић Н. Јанко, Грубић Ј. Љубица, Хачић И. Мио, Хаџамија И. Стево, Иванов М. Здравко, Кеца М. Бошко, Комарина М. Миле, Козар А. Светозар, Пањковић М. Младен, Павитовић С. Драго, Печанац Т. Ђуро, Пијеза С. Миле, Поповић Н. Милош, Пуалић С. Милутин, Пушкач М. Драган, Стипић М. Јаков, Шкорић М. Дане, Шупут М. Петар, Волф Ј. Јосип, Вукалиновић М. Буда, Здјелар Н. Никола, Зеца М. Мате и Златарић Г. Јосип;

мл. водници: Целајица Ј. Стојан, Фрипановић Ш. Мартин, Галоња Драго, Гунарић И. Стјепан, Гвојић С. Томо, Клопец Барица, Малнар Ј. Божо, Пањковић Ђ. Илија, Палић В. Иван, Пилиповић Д. Јово, Пјеваш Н. Ђуро, Покупец Н. Јосип, Продановић М. Љубица, Штранс М. Мирко и Живковић М. Игњо,

десетари: Есаповић П. Ђуро, Ивановић А. Иван, Пеић Б. Марица, Постић М. Симо, Шкундрић Илија и Штековић Ђ. Петар;

борци: Цековић М. Јосип, Цигановић И. Милан, Црнојевић В. Винко, Цветићанин Д. Дмитар, Цветковић С. Берислав, Цвијетић Б. Јоцо, Цвишић К. Стојан, Цулић Ђ. Петар, Ђркић М. Илија, Ђушић С. Душан, Ђиковић Ф. Фрањо, Добраш И. Петар, Добројевић М. Ранко, Доронтић П. Ђуро, Драганић Ј. Ђуро, Драгојловић Ђ. Милован, Дуновић Д. Ђуро, Дужевић М. Тончи, Ђуричић Л. Миле, Филичић Н. Милан, Форетић П. Анте, Франк М. Божо, Ивица И. Лука, Јанковић Славко, Јаснић Ц. Божо, Јекић С. Стојан, Јерковић С. Саво, Јозиповић М. Мирко, Јурјевић С. Аугустин, Крањчевић Љ. Јово, Мишић Кузман, Мирковић С. Лазо, Мркоица А. Драгutin, Падован-Лецетан К. Нећелко, Пањевић Б. Никола, Павличевић И. Лука, Петковић-Шањаре А. Раде, Петрић М. Мишко, Пинатр И. Перо, Протић М. Марин, Поша-Фракапула А. Влахо, Пухарић Ј. Адам, Радешанин Ј. Симо, Радић Ш. Дује, Радоњић Ђ. Душан и Ружић Н. Илија;

борци: Седлар Н. Раде, Сјакрица М. Никола, Скрабић А. Иван, Скоољ Ј. Фрање, Смајић М. Осман, Соцо П. Јурај, Станишић П. Никола, Сузић Д. Лазо, Шабал М. Стево, Шашић С. Петар, Шејковић Ђ.

Лазо, Шимуновић Ђ. Јосип, Шишко Ф. Владо, Шкорић М. Милош, Шкварц Љ. Фрањо, Штулић М. Раде, Тањуга М. Лазо, Тишма П. Давид, Тодоровић С. Коста, Турчиновић А. Мухарем, Унковић П. Анте, Унковић П. Косто, Урлић М. Маонијан, Вежић П. Бисерка, Витасовић П. Миљенко, Володер М. Ј. Ђ. Воачар Ј. Марко, Вранчевић П. Симо, Вукић И. Иван, Вукосав Ј. Боро, Зеца М. Јуре, Зеца С. Милош, Зелић И. Марко, Зелић С. Вељко, Зјачић И. Буда-Циго, Жакнић П. Иван, Жакнић Ф. Марко-Кутлић, Жарнић М. Кармело и Жувела-Кошче К. Марин.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

поручник Чулина М. Павао;
заставник Чугуровић Љ. Драгиша.

Бр. 378

26 јули 1946 година
Белград

Секретар,
М. Перуничич, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИЈУМ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

за умешност во командуење, осведочена работа на остваруење братството и единството на нашите народи, покажана храброст и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба да се одликуат

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:
потпуковник Претић И. Владо.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:
потпуковници: Аглаић Б. Милан, Јужнић др Мајорјан и Кроња Ј. до Томислав;

мајори: Биљановски Т. Златко, Бујиновић М. Милан, Кундачина М. Дако, Мижимаковски П. Ангел, Петковић С. Драгољуб-Столе, Поповић Ј. Радомир-Душко, Вуковић П. Бранко и Звицер Н. Никола;
капетани: Анастасовски Д. Александар, Арзановић Т. Радосав, Арсовски А. Иван, Атанасковић Б. Еранислав, Баства С. Никола, Ђокић П. Милан, Поповић Ђ. Војислав, Јовић С. Симо, Јововић П. Јокаш, Калушевић Л. Љубинко, Ковдјанић Т. Драгомир, Лазаревић Р. Раливоје, Медиговић Н. Војислав, Пејојски Д. Санде, Петић М. Максим, Поцков Љ. Боро, Романо М. Јаша, Спасић С. Милоје, Стефановски Ф. Никола и Вукашевић Б. Мило;

поручници: Ђурчић Р. Љубица, Лаловић М. Радомир, Миличић Ј. Божо и Ненезић Б. Ђуро;
Силић Т. Јосип и Лазаревски Н. Вандо.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:
мајор Ђуричиновић Д. Вилоје;
капетан Лопичић М. Лука.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:
мајори: Беловић Н. Милан, Борета Н. Јоко, Мушић С. Звџер, Оклопчица Н. Гојко-Лазо, Пелевић М. Сретен, Петковић С. Драгољуб-Столе и Спировски С. Јаким;

капетани: Брајовић Ј. Радисав, Булатовић М. Павле, Галовић П. Душан, Ђурашковић Р. Никола, Дудовић Р. Радош, Гиновски С. Драгољуб, Голубић Ј. Анте, Игић Т. Предраг, Јевтовић М. Добривоје, Јоксимовић Н. Несо, Јордановски П. Тома, Јовановић Д. Стево, Јововић М. Благоје, Костевски К. Саво,

Кукић С. Радомир, Марковић И. Раде, Мартиновић И. Велимир-Бајина, Михаиловић М. Љубомир, Милаковић В. Јован, Милић М. Ђорђе, Мирић П. Милутин, Наумовски Н. Коце, Никчевић В. Радоје, Перовић С. Љубинко, Петровић М. Ананије, Рунић С. Милан, Станковић К. Бранко, Старчевић П. Стево, Стефановски Ф. Никола, Трајановски Л. Трајан и Жарић Б. Томо;

поручници: Ђенчески Н. Петар, Јовановски Т. Милан, Касаловић С. Стојан, Кековић Б. Сазо, Козодеровић С. Исидор, Тасић В. Милорад и Велимировић М. Велимир;

потпоручници: Филиповић Ђ. Милован и Лакић Б. Велизар;

капетан Војичић М. Ђетко.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетани: Богевски Ђ. Лазар, Брајовић Ђ. Богдан, Ђировић Р. Ђоко, Георгијевић А. Михаило, Гулевски Ђ. Димитрије, Лозановски М. Никола, Мартиновић М. Велимир, Михајловић Д. Ламба, Мијаљковић С. Милорад, Никаљевић Ђ. Мило, Петровић Д. Димитрије, Солдовић Ч. Миодраг, Станковић К. Бранко и Шаревски М. Тихомир;

поручници: Бановић С. Раде, Богдановић С. Јован, Бурсаћ М. Милош, Чановић Ђ. Иво, Димитријевић Д. Момчило, Димитровски Т. Ристо, Дробњаковић Ј. Лазар, Дурутовић Ј. Ристо, Фановић Ђ. Војислав, Гаговић С. Светозар, Гајтан М. Мито, Ивановић М. Радован, Јауковић Ј. Батрић, Ковачевић Ч. Милан, Лазаревић О. Добросав, Лончар Ђ. Мине, Луцер И. Мирослав, Маринковић С. Бранко, Мартиновић Б. Боанко, Мићановић Р. Милутин, Митоовић С. Илија, Младеновић Ј. Александар, Нелић В. Јован, Никић Р. Машница-Марија, Палексић Ђ. Никола, Павићевић П. Јован, Печек И. Мирон, Пекас И. Мирко, Петроски Ј. Јордан, Радојичић Ч. Живојин, Радовић Г. Петар, Ражњатовић С. Радован, Ристић С. Анђел, Ристић М. Милосав, Самарџијевић И. Мишо, Спасески Л. Спасе, Станишић П. Ђорђе, Вукотић П. Јован, Вукотић С. Андрија, Жижич Р. Василије и Жугић Р. Војислав;

потпоручници: Андрејевић Б. Андреја-Анче, Баовић Ј. Вељко, Бошковић Н. Ниша, Димић П. Ђуро, Драговић Р. Бранко, Дулетић Ј. Никола, Џепаровски Ј. Ђорђе, Грујић М. Олга, Гулин И. Јоцо, Јордановски П. Момир-Мирче, Калауз М. Петар, Кековић Б. Иван, Миличић М. Томаш, Обрадовић Р. Марко, Шћепановић Ђ. Крсто, Тошић А. Сава, Војовић М. Светозар и Вучиновић П. Марко;

заставници: Димитровски Ђ. Панде, Гавриловић Ђ. Стево, Головић Б. Вукосава, Манојловић С. Мирко, Миљевић Д. Милош, Митрић И. Милосав, Поповић Ј. Лука, Родић М. Никола, Рончевић К. Нико, Секулић С. Веселин, Тушуп Н. Бранко и Вујовић Ф. Видо;

Алексић С. Шћепан, Апостоловски Ц. Љупчо, Бервар Ј. Марјан, Цветковић Д. Миливоје, Черкез И. Хасан, Ђаловић Петар, Ђуковић В. Милојка, Даниловић Љ. Божидар, Димић Љ. Ђорђе, Ђурић Остоја, Грубиша Ј. Дара, Хџа Р. Мустафа, Хозић С. Мујо, Јаковчевић К. Ристо, Јовановски Ј. Перо, Јововић Н. Владимир, Кнежевић Б. Лука, Коруновски В. Тодор, Куљача Н. Ђуро, Макриев Васил, Манујлач В. Атанас, Машковић Н. Вељко, Миленковић Н. Душан, Миљковић Ч. Славко, Митревски Љ. Иван, Мојсовски Ђ. Стојан, Наумовски Е. Благоје, Недић А. Тодор, Несторовски М. Ђоко, Паламарчевић др. Слободан, Страхиљ Л. др Страхиљ, Петровић Љ. Младин, Поповски Р. Мирко, Поповски С. Вељко, Рифати М. Фарук, Серафимовски Т. Киро, Сибакоски Ђ. Анђеле и Стојковски К. Милан;

ст. водници: Кочић М. Милутин, Шкугџер Н. Петар и Тривановић П. Анка;

водници: Лисица М. Петар, Партизановић М. Драгиша и Шегрт Ј. Митар;

мл. водник Перић Б. Сава;

борци: Ђулафић М. Сенка, Јовчев Коста, Козомора С. Мирко, Оташевић М. Светозар, Савелић М. Станка и Шћепановић Б. Ново.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

Асановски И. Усеин, Јуловски С. Благоја, Илоски С. Трпе, Милески М. Ђорђе, Миловановић А. Живојин, Несторовски Л. Петар, Рецеповски Е. Месут и Тодоровски С. Стојан;

мл. водник Ђорђевић П. Борислав;

десетар Стаменковић В. Бошко,

борци: Брајиновић А. Томо, Бркановић Б. Илија, Цико Ђ. Звонимир, Ђорђевић Ј. Александар, Гавриловић Р. Загорка, Гргуревић М. Крсто, Јончић П. Драгослав, Стаменковић Т. Владимир и Тушуп Н. Сава;

заставник Јелић Г. Данило.

Бр. 415

9 август 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

за умешност во командуење, покажана храброст и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба да се одликуат

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:

мајор Каралић С. Бошко.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

потпуковник Петровић-Герски С. Драгослав;
мајори: Башлин М. Станко, Росич П. Живан и Шуман И. Карло;
капетани: Билић Ђ. Лаза, Дракулић И. Милорад, Крстановић И. Илија и Зорић Т. Мишо;
поручници: Латиновић Ђ. Илија и Панић М. Рајко.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

капетани: Кућан Д. Драгутин и Вуковић П. Алекса;
поручник Вучковић М. Љубомир.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

мајори: Балетић Р. Василије и Каралић С. Бошко;

капетани: Ђурић М. Стеван, Кучан Д. Драго, Мандраић М. Ђуро и Зорић Т. Мишо;

поручници: Чешић М. Гојко, Ђургуз С. Милан, Дражић К. Бранко, Маџар С. Гајо, Маџер Т. Мијо, Макек Ј. Иван, Марковић М. Миланко, Михајловић Б. Стеван, Мушкиња Р. Ђуро, Парадиновић С. Драго, Пјевач Д. Јован, Радмановић П. Душан, Сикирица М. Милош, Шевић М. Гојко, Вишњић М. Симо, Витез И. Павло, Влачина Ј. Владо, Вучковић М. Љубомир и Зрић Ј. Илија;

потпоручници: Ковачић П. Лука, Мејић Ј. Јосо, Погачар Ј. Франц, Поповић Ђ. Раде, Смиљкић М. Рајко, Вукасовић А. Шиме и Зорић С. Мирко;

заставници: Богдановић М. Миладин, Дивлак Ђ. Милош, Јелача Ђ. Ђуро, Карамарковић Л. Петар, Милошевић Д. Мила, Нелимовић В. Бранко, Пејић Д. Миладин, Поштић П. Димитар, Поткоњац М. Мирко, Шобот Ј. Миле, Узелац Р. Миле и Вугурић А. Јосо;

ст. водници: Бешенски М. Фрањо, Цетим М. Асим, Добријевић А. Емил, Кантар М. Софија, Козлина М. Гојко, Лулић Г. Иван, Мудрић М. Милован, Рацо П. Јово, Раџмановић М. Илија, Шерпец С. Андрија и Золић В. Лука;

водници: Бјеливук Н. Милош, Девић М. Милош, Савковић Н. Јово, Шужбаровић Ш. Милан и Вила Ј. Никола;

мл. водници: Бркић М. Ђоко и Цветичанин А. Урош;

Бутерин И. Иван, Дејановић Д. Петар и Јуришић А. Јосип;

борци: Калинић С. Милан, Николић Ј. Радивоје, Падужин Ј. Милош, Салковић А. Стјепан и Стикавац Л. Милорад.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

получници: Прокаљ Р. Стево, Ђулибук М. Душан, Ђургуз С. Милан, Димић Т. Мирко, Грегановић П. Јово, Јока И. Јово, Карановић Ђ. Душан, Клица Ђ. Милан, Крстановић И. Илија, Крстић С. Драган, Лафтер Ј. Мијо, Маћар С. Гајо, Марковић М. Милинко, Митровић М. Перо, Нешић Н. Стојан, Пардиновић С. Драго, Павишић Ј. Мичко, Павлица Л. Петар, Павловић М. Иво, Павловић П. Васо, Пјевац Д. Јован, Радовић П. Ђуро, Реберски Ј. Стјепан, Сулар Ј. Ђурађ, Шевић Н. Гојко, Тијанић Ђ. Живко, Тишма Ј. Дане, Толић Н. Иван, Васић С. Љубомир, Видојевић Г. Ђуро, Витез И. Павло, Вучковић М. Љубомир, Вучковић П. Перо, Жганец Ф. Иван и Жугић В. Вељко;

потпоруциници: Ацић Р. Милан, Баста Б. Раде, Дамјановић Н. Мирко, Дамјановић Ј. Владо, Фурда Ђ. Виктор, Гобић В. Марко, Грубишић Ђ. Саво, Јерковић М. Иван, Јовановић Д. Степан, Лазаревић Р. Марко, Лукиновић П. Славко, Маћар С. Гајо, Микулић Ф. Маријан, Милетић Л. Владо, Орел Д. Милан, Остојић С. Светозар, Пајевић Ј. Душан, Павковић Г. Владо, Поповић Р. Ђуро, Радовић П. Ђуро, Рако А. Јоза, Угрица Т. Милан, Вуличевић Ђ. Милош и Зелић П. Богдан;

заставници: Башић М. Алим, Богојевић П. Бранко, Бубле Л. Дује, Далић М. Мустафа, Дошен П. Ниџина, Ињац Ј. Марко, Јеловић М. Никола, Јерговић А. Марко, Кеџман М. Стево, Масникоса С. Душан, Крањац Т. Иван, Крчмар С. Никола, Кучар М. Милан, Марковић В. Марко, Поткрајац М. Мирко и Вуковић Ш. Драго;

Авдић Х. Мешо, Медић Р. Ђуро и Зековић М. Новак;

ст. водници: Буваћ М. Милош, Фриц Ј. Мирко, Мезлар Ф. Владо, Новковић С. Јован, Обрадовић В. Живко, Радаковић М. Раде и Стојановић К. Лазао;

водници: Цакић А. Богосав, Илић З. Саво, Мајсторовић Ђ. Данс, Мапавић М. Илија, Сенчанин Р. Ђуро и Вељковић М. Илија;

десетари: Костадиновић С. Александар и Мржњак Ј. Мијо;

борци: Цвијановић Д. Томислав, Еминовић Е. Рамадан, Илић Р. Живорад, Николић Ј. Рако, Першић А. Мартин, Пепић М. Милан и Радоић С. Момир

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

поручник: Толовић П. Радован;
потпоручник: Микулић М. Миџика;
заставници: Човић Д. Душан, Ремерт Л. Ђуро и Рудан Д. Стојан;

ст. водници: Ђувић Ј. Србо, Кинж Ј. Андрија, Половина Ђ. Јово и Витасовић И. Јован;

водници: Јазбец Ј. Вилим, Лончар М. Марко, Остојић С. Јагош и Жагар Ј. Фрањо;

мл. водници: Фабјанец Ш. Фрањо, Мандић А. Данило, Метус Ј. Бруно, Пушеља П. Гојко и Сапунчић Г. Јован;

борци: Цигорски Ф. Јосип, Чучковић Ј. Стево, Ђурковић П. Гаврило, Јелесин П. Милош, Јовановић Ч. Драгослав, Кузмић Ј. Стјепан, Мариш Т. Томо, Павловић Д. Петар, Петрић И. Светислав, Познић А. Милан, Протић Д. Станмир, Симић Д. Радомир, Станишић Н. Јован, Стефановић Т. Драгољуб, Шарик Ђ. Ђуро, Шјачић Ђ. Љубомир, Владисављевић Ч. Богдан и Живановић С. Милан.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

заставници: Ђорђевић С. Петар и Обренић Д. Милош;

Милошевић М. Петар, Стефановић Б. Радован, Керолт Ј. Фрања, Тодоровић М. Ђосав, Петровић С. Славко, Капицић Х. Мурат, Витасовић Н. Јосип, Николић Ђ. Милан, Вуковић М. Радич, Филадельф Н. Иван, Кошић Н. Драгутин, Домаћиновић М. Лука, Ђурић Д. Светислав, Милошевић С. Петар, Станојевић М. Момир, Пламенић М. Раденко, Бранковић Љ. Миодраг и Јовановић А. Јеврем;

мл. водници: Лазаревић М. Радисав и Максимић В. Божитар;

десетар Ђорђевић Ђ. Љубиша;
борци: Обрадовић М. Александар, Ђорђевић Т. Светозар, Стојановић М. Милутин, Сакал И. Иштван, Омаста Ђ. Ђуро, Јовановић Ч. Мирослав, Марковић Н. Антонија, Ђорђевић В. Радосав, Стевовић М. Миодраг, Милојковић Ч. Радојко, Јовановић С. Драгиша, Стекић И. Божидар, Радојчић Р. Драгутин, Обрадовић М. Александар, Петровић С. Антун, Радовановић С. Љубивоје, Милиновић М. Драгиша, Граовац П. Милорад и Табаковић С. Живорад

Бр 413

9 август 1946 година

Белград

Секретар,
М. Перуничич, с р

Претседател,
др И. Рибар, с р

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службениот лист на Народната Република Хрватска, во бројот 139 од 26 ноември 1946 година, објавуваат:

Правилник за примањата во натура на службениците на Министерството на социјалната политика;

Решение за начинот на набавуењето на рационари индустриски производи;

Список на предметите на индустриското производство и начинот на кој што ќе се набавуваат врз основа на потрошувачките карти за индустриски производи;

Одлука за попишуење на индустриската стока;

Решение за одвојуење Околинскиот суд во Метковиќ од надлежноста на Окружниот суд во Сплит и за спојуење на надлежноста на Окружниот суд во Дубровник.

УРАДНИ ЛИСТ

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 74 од 23 ноември 1946 година објавуваат:

Закон за Президиумот на Уставотворната скупштина на Народната Република Словенија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 51 од 27 ноември 1946 година, објавуе:

Уредба за Советот на трџот;

Уредба за Сточарскиот завод;

Уредба за Пониското поледелско школо во Ѕања Лука;

Уредба за Земската пастувска станица Бутмир кај Сарајево;

Уредба за Земската пастувска станица Буцак кај Ѕања Лука;

Наредба за укинување Правилникот за фондовите на ученичките уплати за школските збирки;

Напатствие за прометот со стока на која што и се одредени единствени процавачни цени.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 16 од 29 мај 1946 година објавуе:

Решење за дневниците на службениците за службени патуења во границата на државата;

Решење за одобрење на Дирекцијата за градежен материјал при Управата на државните купопродајни дирекции и претпријатието за Македонија „ДОКУП“ да можат да отворат свои складишта во Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Битола и Куманово;

Правилник за полагање испит на дактилографскиот течај;

Измени и дополнуења на Правилникот за државните трговски гимназии во Македонија за школската 1945/46 година;

Решење за укинувањето на текстилните фабрики „Кузман Јосифовски-Питу“, „Тулбена“ и „Армаган“;

Напатствие за извршување собирниот буџет на расходите и приходите за 1946 година на Народната Република Македонија и за правилната примена на одредбите на Финансискиот закон со истиот буџет;

Напатствие за уведување, одобрување и собирање допринос на народните одбори во Македонија за 1946 година;

Напатствие за застапување на Министерството на финансите на Народната Република Македонија и надлешвата, претпријатијата и организациите под директна контрола на истото Министерство пред судовите и другите народни власти;

Одлука на Министерот на трговијата и снабдувањето за стажот на учениците од трговските гимназии.

ИСПРАВКА

Во Уредбата за организација и надлежност на Државниот завод за социјално осигурување, објавена во бр. 94 „Службениот лист ФНРЈ“ од 22 ноември 1946 година, се поткрале следни грешки:

1) во првиот ред одозгора на ставот 2 членот 3 место зборовите „народна република“ треба да стои „народните републики“;

2) во првиот ред одоздола точката-б) членот 4 место зборот „осигурувањето“ треба да стои „осигурениците“;

3) во четвртиот ред одозгора на ставот 1 членот 14 меѓу зборовите „средништа“ и „филијалата“ треба да се стави збор „на подрачјето“;

4) во шестиот ред одоздола на ставот 1 членот 15 место зборот „филијалата“ треба да стои „филијалите“;

5) во третиот ред одоздола на ставот 3) членот 17 место зборот „синдикалните“ треба да стои „сојузните“;

6) во третиот ред одозгора на ставот 1 членот 18 место зборот „поможуат“ треба да стои „поможуе“;

7) во третиот ред одоздола на ставот 1 членот 20 место зборот „доказ“ треба да стои „основ“;

8) во првиот ред одоздола на ставот 3 членот 20 место зборот „лекарски“ треба да стои „лекари“;

9) во третиот и четвртиот ред одоздола на членот 21 место зборовите: „Комитетот за народно здравје“ треба да стои: „Комитетот за заштита на народното здравје“.

Бр. 1906. — Од Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата ФНРЈ, 2 декември 1946 година.

СОДРЖАЈ:

	Страна
677. Закон за национализација на приватните стопански претпријатија — — — — —	1245
678. Уредба за исплата припадностите на работниците, намештениците и службениците кои што се повикани на отслужување редовниот воен срок — — — — —	1247
679. Уредба за служба на офицерите, генералите, адмиралите и воените чиновници на Југословенската армија — — — — —	1248
680. Правилник за извршување Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија — — — — —	1254
681. Правилник за измена и дополнување Правилникот за накнада трошкови за службени патуења и селидби на сојузните службеници, на службениците од сојузните сопствителни и другите самостојни установи и неговите измени и дополнувања — — — — —	1263
682. Наредба за ревизија на рентите и пензиите кај установи од социјалното осигурување — — — — —	1263
683. Наредба за разврстување работниците, намештениците и службениците спрема тежината на работата во цел на одредување нивните права од социјалното осигурување — — — — —	1263
684. Наредба за професионалните оболувања кои што се прописите за социјалното осигурување се сметаат за несреќја во работата — — — — —	1265
685. Решење за укинување и ликвидација на преостанатите државни фондови — — — — —	1266
686. Решење за завршетокот на репатрицијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Турска — — — — —	1267
687. Решење за завршетокот на репатрицијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Румунија — — — — —	1267
688. Решење за завршетокот на репатрицијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Јужно-Афричка Унија (Кептаун) — — — — —	1268

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме бр. 20. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград